

Службен весник

на Република Македонија

Број 17

28 јануари 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
458. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија	5	463. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	6
459. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во Агенцијата за вработување на Република Македонија	5	464. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	7
460. Одлука за основање на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија- Скопје.....	5	465. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Државен универзитет во Тетово.....	7
461. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ „Општа болница“ - Струга ..	6	466. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	7
462. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар.....	6	467. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина	8
		468. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Гечерлиски Рид-2“, општина Босилово	8

	Стр.		Стр.
469. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Врпчовки“ с. Добрашинци, општина Василево.....	9	476. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица на локалитетот „Крив Пат“ с. Куклиш, општина Струмица	13
470. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Гечерлиски Рид-1“, општина Босилово.....	9	477. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– кварц на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Цепенка“ с. Варвара, општина Сопиште и општина Студеничани.....	13
471. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино	10	478. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Започ“, општина Ново Село.....	14
472. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп на локалитетот “Гуровица“, с. Галабовец, општина Прилеп.....	11	479. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот “Татарли Чука 2“ општина Валандово	15
473. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	11	480. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Горна Краста“ општина Сопиште	15
474. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	12	481. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на Друштвото за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар на локалитетот „Горно Поле“ с. Горна Бањица општина Гостивар.....	16
475. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица на локалитетот „Криво Долче“ с. Куклиш, општина Струмица.....	12		

	Стр.		Стр.
482. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип на локалитетот „Варена глава“ општина Штип	17	488. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на железо на локалитетот „Тајмиште“, општина Кичево	20
483. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– оникс и травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот “Декова Дабница“, с.Бешиште општина Прилеп.	17	489. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште на Општина Охрид.....	21
484. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на Друштвото за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод на локалитетот “Огледалец“ општина Македонски Брод	18	490. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Охрид	21
485. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– варовник на Друштвото за производство, градежништво и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Срегорече -Дебарца на локалитетот “Чифлиска Краста“ општина Дебарца.....	18	491. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини по јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	21
486. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, изградба, одржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт -импорт Гостивар на локалитетот “Краста“ с. Мирдита, општина Гостивар.....	19	492. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран - Штипска вила	22
487. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини	20	493. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-Викенд кука број 3.....	23
		494. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-Викенд кука број 1.....	23
		495. Одлука за давање согласност на Одлуката за одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минати години на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица.....	24
		496. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за образование и наука	24
		497. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници.....	25
		498. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комедијален објект КО Мала Речица општина Тетово	25
		499. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за гр.пл.1 за изградба на Г2-лесна индустрија во КО Голема Речица вон г.р., општина Тетово...	25

	Стр.		Стр.
500. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на 63-големи угостителски единици со компатибилни намени А3, Б5, В3, В4 и Д3 до 40% во КО Тетово вон г.р. општина Тетово.....	25	510. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2014 година	30
501. Одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните патишта.....	26	511. Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2014 година.....	34
502. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на резервоари (склад за нафтени деривати) КО Ижиште Општина Македонски Брод.....	26	512. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2014 година	62
503. Одлука за дополнување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“	26	513. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2014 година	66
504. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2014 година	27	514. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2014 година	71
505. Одлука за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Детска Академија Поинт“ во Гостивар.....	28	515. Решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување.....	86
506. Одлука за давање согласност на Програма за работа на Агенција за енергетика на Република Македонија за 2014 година	28	516. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за издавање на дипломатски и службени пасоши и визи и за листата на носители на дипломатски и службени пасоши.....	86
507. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип.....	28	517. Објава од Министерството за надворешни работи	86
508. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	28	518. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово	87
509. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2014 година	28	519. Годишна програма за ажурирање податоци во Катастарот на недвижности по службена должност за 2014 година	87
		520. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец јануари 2014 година.....	88
		Огласен дел	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 458.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија бр.02-1416 од 27.12.2013 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.12.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-112/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

459.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија бр.02-1416 од 27.12.2013 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија на седницата одржана на 27.12.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-113/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

460.

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се основа Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2013).

Член 2

Седиштето на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје е во Скопје на ул. „Мајка Тереза“ бр.17, зграда бр.8, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за здравство.

Член 3

Дејноста на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје е вршење на специјалистичко-консултативна и болничка дејност од областа на кардиохирургијата и кардиоваскуларните заболувања, во која се изведува образовна дејност, се врши усовршување на здравствени работници и научно истражувачка дејност од соодветната област на медицината согласно прописите од областа на здравствената заштита.

Член 4

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ќе го преземе потребниот број на вработени за вршење на дејноста од постојните јавни здравствени установи и опремата набавена за потребите на клиниката.

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, освен опремата од став 1 на овој член, ќе ја користи и опремата од Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје која се користи за вршење на неонатални кардиохируршки интервенции.

Член 5

За вршител на должноста директор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје се именува Билјана Теофилова.

Член 6

Уписот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Изборот на членовите на органот на управувањето на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Именувањето на директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 8

Статутот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на органот на управување.

Член 9

Средствата за работа, Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје ќе ги обезбеди врз основа на склучени договори со Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно Законот за здравственото осигурување, како и од сопствени приходи.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-118/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

461.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ- ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“ - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на ЈЗУ „Општа болница“ Струга, нафтени деривати во количина од 60.000 литри, Екстра лесно масло ЕЛ - 1.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈЗУ „Општа болница“ Струга, заради обезбедување на греење на ЈЗУ „Општа болница“ - Струга

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапени нафтени деривати паѓаат на товар на ЈЗУ „Општа болница“ - Струга.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-119/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

462.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „ДР. ФЕРИД МУРАТ“ - ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар, нафтени деривати во количина од 150.000 кг. мазут М-1 НС.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар, заради обезбедување на греење на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапени нафтени деривати паѓаат на товар на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-120/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

463.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за извршување на премер на објект на средно училиште на град Скопје „Зефљуш Марку“, кој се наоѓа на КП број 190, КО Чаир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-125/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

464.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко планска документација за индустриска зона во општина Бутел.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-150/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

465.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Државен универзитет во Тетово од Тетово на земјоделско земјиште со вкупна површина од 20ха28ари23м2 на КПбр.343/4, м.в.Вакуф, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, површина 54132м2, КПбр.343/5, м.в. Вакуф катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 11389м2, КПбр.343/6 м.в. Вакуф катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 5533м2, КПбр.343/7 м.в. Вакуф катастарска култура ливада, катастарска класа 4, површина 1569м2, КПбр.343/8 м.в. Вакуф катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 23904м2, КПбр.343/9 м.в. Вакуф катастарска култура нива, ка-

тастарска класа 3, површина 6358м2, КПбр.989/4 м.в. Вакуф катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, површина 9155м2, КПбр.989/5 м.в. Вакуф катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 1932м2, КПбр.989/1 м.в. Вакуф, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 16404м2, КПбр.989/2 м.в. Вакуф, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, површина 4950м2, КПбр.989/3 м.в. Вакуф, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, површина 5312м2 во КО Д.Палчиште-вон г.р. и КП бр.1154/2 м.в. Вакуф, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, површина 57454м2, КПбр.1154/3 м.в. Вакуф, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, површина 1323м2, КПбр.1154/10 м.в. Вакуф, катастарска култура нива, катастарска класа 2, површина 3408м2 во КО Г.Речица-вон г.р.

Член 2

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-250/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

466.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини објавена со Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2013).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-269/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

467.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина објавена со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/13).

2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-270/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

468.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕЧЕРЛИСКИ РИД-2“, ОПШТИНА БОСИЛОВО**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-2“, општина Босилово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина бр.41-6742/1 од 21.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на

концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000005 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-2“, општина Босилово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.645.845,00	4.597.475,00
2	7.645.705,00	4.597.590,00
3	7.645.880,00	4.598.210,00
4	7.645.955,00	4.597.865,00
5	7.645.895,00	4.597.800,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,078938 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 71.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

469.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРПЧОВКИ“ С. ДОБРАШИНЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Врпчовки“ с. Добрашинци, општина Василево на Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000006 на 18.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Врпчовки“ с. Добрашинци, општина Василево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.640.300,00	4.597.000,00
2	7.640.425,00	4.597.000,00
3	7.640.425,00	4.596.200,00
4	7.640.300,00	4.596.200,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,100000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 77.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/2
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

470.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕЧЕРЛИСКИ РИД-1“, ОПШТИНА БОСИЛОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-1“, општина Босилово на Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000006 на 18. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-1“, општина Босилово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.646.120,00	4.598.285,00
2	7.646.320,00	4.597.975,00
3	7.646.141,00	4.597.242,00
4	7.646.070,00	4.597.285,00
5	7.646.195,00	4.597.890,00
6	7.646.140,00	4.597.949,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,098895 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 77.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/3
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

471.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ПАЛИКУРА“, ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино на Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр.41-6742/1 од 21.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци достави понуда со број 00000003 на 12.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.583.640,00	4.602.546,00
2	7.583.548,00	4.602.454,00
3	7.583.637,00	4.602.474,00
4	7.583.690,00	4.602.461,00
5	7.583.777,00	4.602.506,00
6	7.583.875,00	4.602.525,00
7	7.583.880,00	4.602.525,00
8	7.583.954,00	4.602.544,00
9	7.584.125,00	4.602.589,00
10	7.584.113,00	4.602.657,00
11	7.583.951,00	4.602.628,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,042412 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.744.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/4
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

472.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ТРГОВИЈА И МОНТАЖА НА УКРАСЕН КАМЕН МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГУРОВИЦА”, С. ГАЛАБОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на локалитетот Гуровица“, с. Галабовец, општина Прилеп на Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп достави понуда со број 00000035 на 18. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот Гуровица“, с. Галабовец, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.550.820,00	4.584.650,00
2	7.551.140,00	4.585.375,00
3	7.550.775,00	4.585.700,00
4	7.550.564,00	4.585.747,00
5	7.550.743,00	4.585.500,00

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.550.550,00	4.584.200,00
2	7.551.000,00	4.584.200,00
3	7.550.900,00	4.584.575,00
4	7.550.820,00	4.584.600,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,331215 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 184.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-271/5
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

473.

Врз основа на член 38 став 1 алинеи 2 и 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини:

- кварцен песок на локалитетот “Варвара“ општина Сопиште,
- андезит на локалитетот “с. Горно Трогирци“ општина Карбинци,
- варовник на локалитетот “с. Илино, општина Ресен и
- бакар, злато и сребро на локалитетот “Пластица и Црн Врв“ општина Кратово,

објавени со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања (“Службен весник на Република Македонија“ бр.157/13).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања за локалитетите од точката 1 алинеи 1 и 2 од оваа одлука се поништува со оглед дека за овие локалитети нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди, а постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања за овие локалитети од точката 1 алинеи 3 и 4 од оваа одлука се поништува со оглед дека за овие локалитети нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/6
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

474.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини:

- бакар, злато и сребро на локалитетот „Иберли“ општина Демир Капија и општина Конче и
- олово и цинк на локалитетот „Аниште“ општина Крива Паланка,

објавени со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/13).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања за локалитетите од точката 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека во текот на постапката се дознаени такви околности кој доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања не би се објавил јавниот повик за доделување на концесии за овие локалитети.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/7
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

475.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВО ДОЛЧЕ“ С. КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Криво Долче“ с. Куклиш, општина Струмица на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000012 на 17. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Криво Долче“ с. Куклиш, општина Струмица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.641.000,00	4.584.420,00
2	7.641.000,00	4.584.080,00
3	7.640.770,00	4.584.080,00
4	7.640.770,00	4.584.420,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,078200 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.088.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/8
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

476.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗА ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРИВ ПАТ“ С. КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Крив Пат“ с.Куклиш, општина Струмица на Друштвото за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица достави понуда со број 00000017 на 16. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-песок и чакал на локалитетот „Крив Пат“ с. Куклиш, општина Струмица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.640.430,00	4.584.500,00
2	7.640.750,00	4.584.600,00
3	7.640.750,00	4.584.780,00
4	7.640.300,00	4.584.870,00
5	7.640.430,00	4.584.600,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,099700 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 783.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-271/9
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

477.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА- КВАРЦ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦЕПЕНКА“ С. ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ И ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-кварц на локалитетот „Цепенка“ с. Варвара, општина Сопиште и општина Студеничани на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за

детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Цементарница УСЈЕ АД Скопје достави понуда со број 00000001 на 17. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Цементарница УСЈЕ АД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–кварц на локалитетот “Цепенка” с. Варвара, општина Сопиште и општина Студеничани со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.536.018,00	4.640.481,00
2	7.536.228,00	4.640.495,00
3	7.536.249,00	4.640.427,00
4	7.536.619,00	4.640.413,00
5	7.536.270,00	4.639.405,00
6	7.535.957,00	4.639.405,00
7	7.535.989,00	4.639.952,00
8	7.535.959,00	4.640.145,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,492279 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 61.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-271/10
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

478.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЗАПОЧ“, ОПШТИНА НОВО СЕЛО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на локалитетот “Започ“, општина Ново Село на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.153/13).

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000012 на 17. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–песок и чакал на локалитетот “Започ“, општина Ново Село, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.662.050,00	4.584.970,00
2	7.662.105,00	4.585.025,00
3	7.662.120,00	4.584.800,00
4	7.662.060,00	4.584.800,00

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,011700 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 61.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-271/13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

479.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ТАТАРЛИ ЧУКА 2” ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Татарли Чука 2” општина Валандово на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13).

2. Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица достави понуда со број 00000046 на 18.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот “Татарли Чука 2” општина Валандово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7635797	4575279
2	7635651	4576017
3	7635223	4576035
4	7635227	4576073
5	7635616	4576182
6	7636581	4575279

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.395274 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-272/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

480.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОРНА КРАСТА” ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Горна Краста” општина Сопиште на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13).

2. Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000025 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот “Горна Краста” општина Сопиште, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7526342	4641380
2	7527298	4641241
3	7527270	4640819
4	7525992	4640636
5	7526085	4641263

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.722182 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.152.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/2
14 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

481.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНО ПОЛЕ“ С. ГОРНА БАЊИЦА ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „Горно Поле“ с. Горна Бањица општина Гостивар на Друштвото за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2013).

2. Друштвото за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар достави понуда со број 00000021 на 16.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „Горно Поле“ с. Горна Бањица општина Гостивар, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7490663	4626450
2	7490932	4626229
3	7491020	4626170
4	7491096	4626157
5	7491137	4626063
6	7491065	4625947
7	7491037	4625904
8	7491014	4625889
9	7490984	4625842
10	7490962	4625873
11	7490875	4625874
12	7490840	4625783
13	7490791	4625746
14	7490701	4625797
15	7490600	4625999

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.210652 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 61.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/3
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

482.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВАРЕНА ГЛАВА“ ОПШТИНА ШТИП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Варена глава“ општина Штип на Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013).

2. Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип достави понуда со број 00000028 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот „Варена глава“ општина Штип, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7608975	4621453
2	7609104	4621089
3	7608974	4620927
4	7608843	4621065
5	7608763	4621072
6	7608672	4621275

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.123467 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/4
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

483.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДЕКОВА ДАБИЦА“, С. БЕШИШТЕ ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– оникс и травертин на локалитетот „Декова Дабица“, с.Бешиште општина Прилеп на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп достави понуда со број 00000010 на 17. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– оникс и травертин на локалитетот „Декова Дабица“, с.Бешиште општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7563180	4556690
2	7564860	4556690
3	7564490	4556015
4	7563260	4556015

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,982125 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-272/5
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

484.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ЕУРО ЈАНИ КОП УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО МАКЕДОНСКИ БРОД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОГЛЕДАЛЕЦ” ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот “Огледалец” општина Македонски Брод на Друштвото за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/13).

2. Друштвото за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод достави понуда со број 00000016 на 17. 12. 2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот “Огледалец” општина Македонски Брод, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7520500	4599149
2	7520300	4599190
3	7520200	4599102
4	7520230	4598500
5	7520500	4598500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,189470 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 80.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-272/6
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

485.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ С. СРЕДНО СРЕДОРЕЧЕ -ДЕБАРЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЧИФЛИСКА КРАСТА” ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –варовник на локалитетот “Чифлиска Краста” општина Дебарца на Друштвото за производство, градежништво и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече - Дебарца, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013).

2. Друштвото за производство, градежништво и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече - Дебарца достави понуда со број 00000036 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, градежништво и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече - Дебарца ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, градежништво и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече - Дебарца се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Чифлиска Краста”, општина Дебарца, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7487098	4572851
2	7487584	4572851
3	7487670	4572600
4	7487172	4572530
5	7487001	4572630

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.167258 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 69.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/7
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

486.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И УСЛУГИ „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА“ С. МИРДИТА, ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Краста” с. Мирдита, општина

Гостивар на Друштвото за градежништво, изградба, одржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2013).

2. Друштвото за градежништво изградба одржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар достави понуда со број 00000038 на 17.12.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, изградба, одржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, изградба, одржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Краста” с. Мирдита, општина Гостивар, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7488947	4625293
2	7489047	4625610
3	7489157	4625700
4	7489318	4625404
5	7489159	4625148

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.115442 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/8
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

487.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералните суровини:

I. НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- минерална суровина – варовник на локалитет “Бабин Дол” општина Делчево;
- минерална суровина – кварц на локалитет “Нежилово, Капиново и Орешје” општина Чашка;
- минерална суровина – кварц на локалитет “Русова Лака” с. Мелница, општина Чашка;
- минерална суровина – опалска бреча на локалитет “с. Бељаковце” општина Куманово;
- минерална суровина – варовник на локалитет “с. Чегране” општина Гостивар и општина Брвеница;
- минерална суровина – варовник на локалитет “Барбарас” општина Долнени;
- минерална суровина – вулкански туф на локалитет “с. Дреново и с. Лесново” општина Пробиштип;
- минерална суровина – амфиболитна на локалитет “Самовиљак” с. Кален општина Прилеп;
- минерална суровина – кварц на локалитет “с. Тополчани” општина Прилеп;
- минерална суровина – шкрилец на локалитет “Оцалија” општина Карбинци;

II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- метални минерални суровини на локалитет “Муратица – с. Никуштак” општина Липково и општина Арачиново;
- метални минерални суровини на локалитет “с. Малчиште” општина Студеничани;

III. УКРАСЕН КАМЕН

- минерална суровина – мермер на локалитет “с. Радово” општина Демир Хисар;
- минерална суровина – мермер на локалитет “Марков Стап” општина Росоман;
- минерална суровина – мермер на локалитет “Дебриште” општина Росоман;

IV. ГЕОТЕРМАЛНИ, ТЕРМОМИНЕРАЛНИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ

- минерална суровина – минерална вода на локалитет “с. Првце” општина Теарце;
- минерална суровина – термоминерална вода на локалитет “Раклиш” општина Радовиш;
- минерална суровина – термоминерална вода на локалитет “Бањиче - Пена” општина Тетово;
- минерална суровина – термоминерална вода на локалитет “Бело Брдо” општина Пробиштип;
- минерална суровина – термоминерална вода на локалитет “Мала Боска - Топлак” општина Дојран и
- минерална суровина – геотермална вода на локалитет “Под Ано” општина Валандово

објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина („Службен весник на Република Македонија“ 157/2013).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-272/9
14 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

488.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-РУДИ НА ЖЕЛЕЗО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТАЈМИШТЕ“, ОПШТИНА КИЧЕВО**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минералната суровина- руди на железо на локалитетот “Тајмиште”, општина Кичево на Акционерското друштво “Тајмиште” производство, преработка, промет и услуги Кичево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина- руди на железо на локалитетот “Тајмиште”, општина Кичево бр. 41-6411/1 од 21.9.2013 година.

2. Акционерското друштво “Тајмиште” производство, преработка, промет и услуги Кичево достави понуда бр.02-323 од 17.12.2013 година и на електронската аукција даде највисок износ од 18.927.097,00 денари.

3. На Јавниот повик, Акционерското друштво “Тајмиште” производство, преработка, промет и услуги Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Акционерското друштво “Тајмиште” производство, преработка, промет и услуги Кичево се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина- руди на железо на локалитетот “Тајмиште”, општина Кичево со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7485639	4608274
2	7485819	4610309
3	7485294	4610546
4	7484789	4609576
5	7484991	4608274

Точка	Координата Y	Координата X
1	7487002	4608247
2	7487250	4609063
3	7487003	4609996
4	7486241	4609996
5	7485912	4609063
6	7486326	4608274

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=3.505018\text{km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 18.927.097,00 денари, субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-273/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

489.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука, на Општина Охрид се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во вкупна површина од 4033 м2 кое претставува Кп.бр.14766/2, Кп.бр.14766/6 и Кп.бр.14766/8 за КО Охрид 3 по површина од 4009 м2 евидентирана во имотен лист бр.101828 и градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува Кп.бр.14766/14 за КО Охрид 3 во површина од 24 м2 евидентирано во имотен лист бр. 101832 согласно ДУП за Урбана Заедница 1-дел од УБ 1.3-опфат 1 Општина Охрид, наменето за изградба на затворен зелен пазар.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок и не смее да се пренесува на трети лица.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-287/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

490.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на Општина Охрид се пренесуваат во сопственост, без надоместок, недвижни ствари-објекти, кои се наоѓаат на КП бр.1219/1, запишани во Имотен лист бр.1352 за КО Д.Лакочереј-Вон Г.Р, место викано Габавци, со вкупна површина од 1530 м2, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 76 м2,
- објект бр.2, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 57 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 66 м2,
- објект бр.4, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 339 м2,
- објект бр.5, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м2,
- објект бр.6, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 434 м2,
- објект бр.8, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 12 м2,
- објект бр.9, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 178 м2,
- објект бр.10, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 13 м2,
- објект бр.11, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м2,
- објект бр.12, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 6 м2,
- објект бр.14, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 3 м2 и
- објект бр.15, влез 1, кат приземје, внатрешна површина од 334 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-293/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

491.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суrowини објавена со Јавниот повик за доделување на

концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2013).

2. Постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-330/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

492.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР- ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН - ШТИПСКА ВИЛА

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- викенд кука во Стар Дојран тн Штипска Вила на ул. „Новица Мастела“ бр. 1 по ИЛ 1350 и ИЛ 710 на КП бр. 1235 КО Сретеново, со површина од вкупно 198 м² и тоа:

- зграда број 1:
влез 1, приземје со површина од 91 м²;
влез 1, помошни простории со површина од 21 м²;
влез 1, кат 1, со површина од 86 м²;
- зграда број 2:
помошен објект, влез 1, сутерен, со површина од 60 м²;

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 20.186, 00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 91.574 Евра или 5.631.790,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 14.130, 00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка.

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.

- потребен број на учесници на јавното наддавање најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар.

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница www.deloven-prostor.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-357/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

493.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 3

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 3 викенд куќа во Стар Дојран, на ул. „Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сре-теново, видно ИЛ 1386, со вкупна површина на објектот од 130 м² и тоа : на приземје влез 1 број 1 со површина од 39 м², логии, балкони и тераси со површина од 34 м², влез 3 број 3 со површина од 45 м² и логии, балкони и тераси со површина од 12 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно на-давање, со проценета вредност по метар квадратен во ознос од 14.701, 00 денари, утврдена согласно Процен-ката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 30.836,00 Евра или 1.896.414,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно на-давање претставува проценета вредност по метар квадра-тен на недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 10.291, 00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно на-давање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното на-давање ;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното на-давање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното на-давање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното на-давање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-нот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крај-на цена од на-давањето, а доколку не ги уплати во овој

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка.

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-тени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно на-давање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-ското јавно на-давање за што ќе бидат електронски из-вестени.

- потребен број на учесници на јавното на-давање-најмалку еден учесник ;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на не-движната ствар.

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното на-давање ;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за из-бор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното на-давање;

- обврски за исплата на данокот на промет ;

- обврска за трошоците за солемнизација на догово-рот ;

- учесниците имаат право на приговор само по од-нос на постапката за јавно на-давање, во рок од три де-на од одржувањето на јавното на-давање до Комисија-та која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното на-давање ќе се изврши електронски на следната интернет страница www.deloven-prostor.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-358/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

494.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 1

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 1 викенд куќа во Стар Дојран, на ул. „Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сре-теново, видно ИЛ 1386, со вкупна површина на објектот од 112 м² и тоа : на приземје влез 1, број 1, со површина од 23 м², логии, балкони и тераси со површина од 32 м², влез 3, број 1, со површина од 45 м² и логии, балкони и тераси со површина од 12 м²;

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 14.470, 00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на целиот објект на износ од 26.352 Евра или 1.620.648,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 10.129, 00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка.

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирали со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.

- потребен број на учесници на јавното наддавање најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница www.deloven-prostor.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-360/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

495.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДИСКОНТ НА ТЕКОВНИТЕ И ИДНИ СУКЦЕСИВНИ ОБВРСКИ КАКО И НА ДОЛГ ОД МИНАТИ ГОДИНИ НА ЈКП НА ОПШТИНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ВОДА ОД РВ СТУДЕНЧИЦА

1. Со оваа одлука се дава согласност за Одлуката за одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минати години на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица, бр. 02-78/1-4/1 од 10.01.2014 година, донесена од Управниот одбор на јавното претпријатие Студенчица.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-401/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

496.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерство за образование и наука, бр. 09-207/1 од 14.01.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-436/2
14 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

497.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници му престанува користењето на недвижна ствар - земјиште, сопственост на Република Македонија, кое претставува дел од КП. бр. 515 за КО Кадрифаково (новоформирана КП.бр. 515/3) со површината од 369 м2 и дел од КП.бр.331 за КО Кадрифаково (новоформирана КП.бр. 331/2) со површина од 353 м2, евидентирани во Имотен лист бр. 36, издаден од Агенција за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности- Свети Николе.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-595/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

498.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМЕЦИЈАЛЕН ОБЈЕКТ КО МАЛА РЕЧИЦА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комецијален објект КО Мала Речица, општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 476м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2642/2	Мала Речица	Мала Речица	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7362/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

499.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГР.ПЛ.1 ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА ВО КО ГОЛЕМА РЕЧИЦА ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за гр.пл.1 за изградба на Г2-лесна индустрија во КО Голема Речица вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1341	Голема Речица вон г.р.	Клуково	нива	3
дел 1342	Голема Речица вон г.р.	Клуково	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2072м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7364/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

500.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЗ-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ СО КОМПАТИБИЛНИ НАМЕНИ А3, Б5, В3, В4 И Д3 ДО 40% ВО КО ТЕТОВО ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-Големи угостителски единици со компатибилни намени А3, Б5, В3, В4 и Д3 до 40% во КО Тетово вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2266м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7701	Тетово вон г.р.	Клуково	нива	4
дел 7703/1	Тетово вон г.р.	Клуково	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2311м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7371/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

501.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.133/11, 20/12, 41/12 и 107/13), во член 1 во табелата „Р29“ Регионални патишта по точката 22 се додава нова точка 23 која гласи:

23	P29280	Врска со P2246 - Могорче
----	--------	--------------------------

Точката 23 станува точка 24.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9325/1
21 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

502.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАРИ (СКЛАД ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ) КО ИЖИШТЕ ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на резервоари (склад за нафтени деривати) КО Ижиште, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8984 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
983/1	Ижиште	Турски гробишта	нива	6
984/2 деп	Ижиште	Турски гробишта	нива	6
985/1	Ижиште	Умишта	нива	6
986/1	Ижиште	Турски гробишта	нива	6
987/1	Ижиште	Умишта	нива	6
982/2 деп	Ижиште	Турски гробишта	нива	6
986/2 деп	Ижиште	Турски гробишта	нива	6
987/2 деп	Ижиште	Умишта	нива	6
776 дел	Ижиште	Умишта	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				15400 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9588/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

503.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ“

Член 1

Во Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 55/06, 50/07, 30/08 и 162/08) по членот 10-а се додаваат четири нови члена 10-б, 10-в, 10-г и 10-д, кои гласат:

„Член 10-б

(1) Лицата корисници на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ можат да поднесат барање за купување на станот до правното лице од член 99 став (2) од Законот за домување, по истекот на закупничкиот период кој неможе да биде пократок од пет години.

(2) Со лицата од став 1 на овој член правното лице од член 99 став (2) од Законот за домување ќе склучи договори за продажба на станот, доколку ги исполнуваат следниве услови:

- лицето да е државјанин на Република Македонија;
- лицето да нема долг по основ на закупнина;
- лицето, неговиот брачен другар и членовите на неговото заедничко домаќинство да немаат стан, кука или кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија;

- лицето, неговиот брачен другар и членовите на неговото заедничко домаќинство да не примаат поголем доход од 100% просечна плата во Република Македонија, калкулирано по коефициенти:

- возрасенK=1
- секој друг возрасен.....K=0,5
- малолетно лице (деца).K=0,3 и
- цена во однос на купување на станот, ратата не смее да изнесува повеќе од 30% од вкупните примања во заедничкото домаќинство.

Член 10-в

Кон барањето за купување на станот, лицето ја доставува следната документација:

- уверение за државјанство;
- уверение за жителство;
- копија од лична карта, која ќе се користи согласно Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, кука, кука за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија, а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски застапник или старателот;

- потврда од органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижности дека лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејно домаќинство не се запишани како носители на право во катастарот на недвижности;

- потврда за висината на месечната исплатена плата остварена за последните три месеци за барателот, неговиот брачен другар и сите полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство и

- потврда за невработеност за членовите од заедничкото домаќинство на барателот.

Член 10-г

(1) Постапката за продажба на становите ја спроведува правното лице од член 99 став 2 од Законот за домување, во рок од три месеци од доставување на комплетното барање.

(2) Средствата остварени од продажбата на становите ќе се уплатат на посебна наменска сметка која за оваа намена ќе отвори правното лице од став 1 на овој член. Средствата од оваа сметка ќе бидат наменети исклучиво за изградба на најмалку ист број на станови кои ќе бидат продадени на корисниците, а ново изградените станови ќе се користат за иста намена согласно оваа одлука, и ќе бидат распределени на лица со ниски приходи.

(3) Продажбата на становите се врши во готово или на одложено плаќање со учество најмалку до 30%, а остатокот најмногу до 240 еднакви месечни рати, со годишна каматна стапка од 7,2%.

(4) Вредноста на станот се определува согласно Уредбата за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена.

(5) Во имотниот лист, согласно договорот за купопродажба да има ограничување во однос на отуѓување на станот во идните 5 години, сметајќи од денот на конечната исплата на станот.

Член 10-д

Со лицата корисници на овие станови кои нема да поднесат барање за купување на станот согласно член 10-б став (1) на оваа одлука, правното лице од член 99 став 2 од Законот за домување ќе склучи нови договори за закуп на стан согласно Уредбата за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена и тоа:

- договор за закуп за непрофитно домување со лицата чии примања се под границата на примањата потребни за откуп на станот согласно член 10-б став (2) од оваа одлука и

- договор за закуп за пазарно домување со лицата чии примања се над границата на примањата потребни за откуп на станот согласно член 10-б став (2) од оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9959/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

504.

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2014 година, број 02-63/1 од 14.01.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 14.01.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9980/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

505.

Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА ПОИНТ“ ВО ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се одзема одобрението за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Детска Академија Поинт“ во Гостивар на ул. „Кеј Вардар“ бр. 115 дадено врз основа на Одлуката за давање одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Детска Академија Поинт“ во Гостивар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2011).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10479/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

506.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Агенција за енергетика на Република Македонија за 2014 година бр. 01-1180/2 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10632/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

507.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2096, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈП ХС “ЗЛЕТОВИЦА” ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2014 година на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип, усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие со Одлука бр.0202-50/4.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10677/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

508.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижни ствари - објекти, запишани во Имотен лист бр. 7121, Катастарска општина Сретеново, сопственост на Република Македонија, лоцирани на :

- КП 1073, дел 0, зграда 1, Б4, влез 1, приземје, ПП, со површина од 37 м2
- КП 1073, дел 0, зграда 1, Б4, влез 1, приземје, ДП, со површина од 112 м2
- КП 1073, дел 0, зграда 2, Б4, влез 1, приземје, ДП, со површина од 116 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10759/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

509.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.01.2014 година, ја донесе:

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВО- ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на планираните мерки и активности во оваа програма потребни се следните финансиски средства:

1.1. За активности на Црвениот крст на Република Македонија

1.1.1. Организирање и подготвување на крводарителски акции

- Надоместок на трошоци за подготвување и организирање на крводарителски акции на Општинските организации на Црвен крст:

За планирани 55.000 крводарувања на ООЦК	100,00 ден	5.500.000,00
Вкупно:		5.500.000,00

1.1.2. Изготвување на здравствено-воспитни, пропагандни материјали и мотивациски средства за крводарителите

Во рамките на изготвувањето на здравствено-воспитните, пропагандните материјали и мотивациските средства се планира реализација на следните активности:

Изготвување на здравствено-воспитни и пропагандни материјали:

Ред Бр.	Вид на дејност	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Плакат "повик"	20.000	6,00	120.000,00
2	Плакат за 17 Март	2.000	20,00	40.000,00
3	Евидентни листови за крвни акции	10.000	2,00	20.000,00
4	Флаер/агитка	20.000	3,00	60.000,00
5	Картички за повик	40.000	2,00	80.000,00
6	Обелсужување на 17 Март и 14 Јуни	-	-	100.000,00
ВКУПНО (А):				420.000,00

Јубилејни признанија и мотивациони средства

Ред. Бр.	Вид на дејност	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Значка за 5-то дарување	3.000	35,00	105.000,00
2	Значка за 10-то дарување	2.000	35,00	70.000,00
3	Значка за 25-то дарување	1.000	35,00	35.000,00
4	Плакета за 50-то дарување	200	900,00	180.000,00
5	Плакета за 75-то дарување	50	900,00	45.000,00
6	Плакета за 100-то дарување	20	900,00	18.000,00
7	Признанија за општини со исполнет план за крводарителство	24	2000,00	48.000,00
8	Печатење на Јубилејни благодарници	6.000	7,00	42.000,00
ВКУПНО (Б):				543.000,00

Организирање на едукативни форми

- Организирање на семинари за едукација на мотиватори на крводарителство.

1. Републички семинари за едукација на мотиватори	300.000
Вкупно:	300.000

1.2 Активности на Институт за трансфузиологија

Ред.бр.	Количина	Единечна цена	Износ во денари
1. Медицински прашалници при секое дарување	55.000	1,00	55.000,00
2. Крводарителски книшки	20.000	6,00	120.000,00
3. Картони за евиденција на дарителите на крв	2.000	21,00	42.000,00
4. Медицински потврди	20.000	1,00	20.000,00
Вкупно:			237.000,00

Вкупно средства : 7.000.000,00

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Министерството за здравство, во соработка со Фондот за здравствено осигурување (во понатамошниот текст: Фонд до Владата на Република Македонија предлагаат Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија.

Министерството за здравство и Фондот го следат спроведувањето на програмата и превземаат соодветни мерки за нејзино доследно спроведување.

Министерството за здравство утврдува потреби на државата од единици на крв, крвни продукти и резерви, во соработка со Институтот за трансфузиологија и службите за трансфузија при здравствените организации во Република Македонија.

Министерството за здравство врши надзор над учесниците во спроведувањето на Програмата и утврдува систем на квалитет.

Министерството за здравство ги обезбедува финансиските средства и врз основа на доставени фактури и извештаи врши исплата.

Црвениот крст на Република Македонија во областа на крводарителството ги врши следните задачи :

- Континуирана здравствено-воспитна и мотивациска работа кај населението;

- Непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини;

- Изготвување на информативно-пропаганден материјал;

- Анкетирање и изготвување на списоци на потенцијални дарители на крв;

- Учество на волонтери на самата акција за прифаќање на дарителите на крв;

- Евиденција на крводарителските акции на посебни формулари ;

- Изготвување на периодични и годишни извештаи за работа, што ги доставува до Министерството за здравство на Република Македонија;

- Доделување на признанија на крводарителите.

Институтот за трансфузиологија и трансфузиолошките служби ги вршат следните задачи :

- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти за населението во Република Македонија, заедно со Министерството за здравство;

- Вршат организирано прибирање на крв од доброволни дарители со мобилни екипи и во службите за трансфузиологија при болничките центри;

- Вршат контрола на крв, приготвување на крвни компоненти, нивно чување и експедиција;

- Во соработка со клиниките или болничките центри при медицинските центри вршат контрола на употребените крвни продукти;

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв (стандарден состав на екипи, опременост, минимални ресурси за работа, стандарден број на единици кои треба да се прибираат дневно, месечно, годишно);

- Вршат здравствена контрола и се грижат за здравјето на дарителите на крв;

- Водат национален регистар за дарители на крв (според местото на давање, крвни групи, ретки крвни групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на плазма и клеточни елементи);

- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за секој крводарител, крвна група, картон за возач со крвна група);

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотивациона, истражувачка работа за развој и унапредување на крводарителството;

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за дарители на крв;

Заеднички активности на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија :

- Планирање и организирање на крводарителските акции, како и изготвување на програма, оперативни планови, обврски и извештаи за реализација на Програмата за крводарителство;

- Планирање и утврдување на термин за изведување на крводарителска акција во одредена средина;

- Редовни контакти и посети во средина во која се планира да се изведе акцијата;

- Договор со организаторите за обезбедување на соодветен простор и услови за оптимално изведување на акцијата;

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и во установите за прибирање крв;

- Предлози за измени и дополнувања на програмата за организирање и унапредување на крводарителството, согласно

- Прилагодување на новонастанати состојби и потреби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезонски потреби, ретки крвни групи);

- Организирање на вонредни крводарителски акции во случај на недостиг на единици на крв;

- Учество во работа на комисиите за крводарителство на разни нивоа;

- Редовно информирање за сите крводарителски акции преку средствата за јавно информирање;

- Постојано осовременување на промотивни материјали за крводарителство и соработка со размена на искуства од други земји;

- Свкупна анализа и конкретен тримесечен увид во извршените активности и нивното финансиско обезбедување;

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на Програмата изнесуваат 16.000.000,00 денари.

Програмата ќе се реализира во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година во износ од 16.000.000,00 денари.

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА

Распределбата на средствата по Програмата ќе ја врши Министерството за здравство квартално на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на мерките и активностите содржани во Програмата.

Црвениот крст на Република Македонија најдоцна до 31.01.2015 година доставува до Министерството за здравство Годишен извештај за реализираните активности предвидени со Програмата за 2014 година.

Црвениот крст на Република Македонија, согласно сопствената евиденција на податоци на крводарители (електронска обработка на податоци и пишани форму-

лари) добиени од страна на општинските организации на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, изготвува месечни прегледи за реализиран број на крводарувања во Република Македонија и квартално за секое тромесечие во годината подготвува извештаи и фактури и ги доставува до министерството за здравство на Република Македонија за контрола и исплата на средства.

СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања се трансферираат квартално секое тромесечие до здравствените установи за 6.000 крводарители по просечна партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител, годишно се трансферираат средства во вкупен износ од 9.000.000,00 денари.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација за спроведување на програмата за организирање и унапредување на крводарителството континуирано во текот на годината ќе врши Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во извештаите ќе го информира министерството за здравство.

Ќе се формира стручен тим кој заедно со комисијата за развој и унапредување на крводарителството при Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и проценува зацртаните цели во програмата и ќе предлага мерки за надминување на одредени проблеми кои можат да произлезат во процесот на имплементација на утврдените задачи и активности во програмата за крводарителство во 2014 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 42-80/1
22 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

510.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.1.2014 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Заради обезбедување на здравствена заштита на граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето

на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствените услуги на товар на средствата од Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи на Министерството за здравство.

За реализација на мерките и активностите предвидени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи на Министерството за здравство, за покривање на партиципацијата при користењето на здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија за заболувањата предвидени со оваа програма.

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствената заштита:

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ:

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и оперативно породување);
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња;
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња;
- лекување на доенчиња до една година во болнички услови.

2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА:

- Ревматска грозница;
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања;
- Duchenne – ова мускулна дистрофија,
- Паркинсонова болест,
- Миотонии,
- Митохондриални мниопатии,
- Мијастении,
- Спинални мускулни атрофии,
- Амиотрофична латерална склероза – болести на моторен нервен,
- Херидитарни сензомоторни невропатии;
- Прогресивна системска склероза (Sclerodermia);
- Церебрална парализа;
- Мултиплекс склероза;
- Цистични фибрози;
- епилепсија;
- пемфигус и лупус еритематодес;
- дислексија, дисграфија и дислалија ;
- афонија (Aphonija)
- заразни болести :
- ХИВ/СИДА,
- беснило (Lyssa ; Rabies),
- црвен тифус (Typhus abdominalis),
- црвенка (Rubeola),
- детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
- бруцелоза (Brucellosis)
- дифтерија (Diphtheria),
- дизентерија (Dysentery bacillaris),
- туберкулоза (Tuberculosis)
- ехинококоза (Echinococcosis),

- заразно воспаление на мозочните обвивки (Meningitis),
- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis),
- голема кашлица (Pertussis),
- мали сипаници (Morbilli),
- овчи сипаници (Varicella),
- шарлах (Scarlatina),
- тетанус (Tetanus),
- хепатитис (Hepatitis),
- заушки (Parotitis epidemica),
- салмонелоза (Salmonellosis),
- колера (Cholera asiatica),
- маларија (Malaria),
- карантински заболувања (големи сипаници, вирусни хеморагични трески, чума),
- рововска грозница (Q - treska).

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфициенција во терминален стадиум, односно потполно отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин на надоместување на функцијата на бубрезите претставува дијализата, процес со кој се врши намалување на деградационите продукти (депурација и елиминација на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување живот на пациентот.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука, за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој пациент треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден пациент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден дијализер (се користи еднократно), потрошен материјал, лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски анализи и дијагностички испитувања, кои се пропишани со Нормите и стандардите за водење на дијализата.

Во Република Македонија доделени се Лиценци за вршење на здравствена дејност - дијализа во мрежата на здравствените установи.

Пациентите дијализираат во дијализните центри во Република Македонија и тоа: во Клиниката за нефрологија, Завод за нефрологија Струга (само амбулантска дијализа) и во центрите за дијализа во Скопје: Железара, „8-ми Септември“, Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Тетово, Штип, Кичево, Охрид, ПЗУ Диамед Скопје и 20 странски државјани кои се на хроничната дијализна програма.

За пресметување на вкупните средства кои се потребни за странските државјани и партиципацијата за сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е да се пресмета просечната цена на чинење на еднократна дијализа која варира во зависност од видот на дијализата и здравствената состојба на пациентот.

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна дијализа и обавезни трошоци) се 5.400,00 денари.

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент потребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за еден пациент на годишно ниво се 842.400,00 денари.

По Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2014 година, за болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа се признава 1 (еден) денар.

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во пораст и моменталната состојба на заболени е 1500.

4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Планот и програмата за работа на Универзитетските клиници во Скопје, а почитувајќи ги просторните и кадровските можности и ограничувања, бројот на трансплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансплантираат од жив донор или со кадаверична трансплантација.

За успешноста на трансплантацијата покрај кадровските, просторните и техничките можности, потребно е да се обезбедат и имunosупресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – Micophenolic acid, Cyclosporine. Истите се примаат во континуитет во понатамошниот период.

Трансплантација на бубрези се врши на Универзитетската клиника за урологија во соработка со Универзитетската клиника за нефрологија и други клиници, а по претходна типизација на ткивата на давателот и примателот во Републичкиот завод за трансфузиологија. Посттрансплантациониот рехабилитационен третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија.

Во 2013 година планирано е да се извршат нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската клиника за хематологија. За успешноста на трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е да се обезбеди имunosупресивниот лек Cyclosporin.

Осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување. За прифаќање на трансплантатот се користат следните лекови:

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 500mg, tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml.

5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Малигните заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален и економски проблем заради тежината на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајната неспособност за работа како и лошата прогноза. Во Република Македонија, малигните заболувања се на второ место по застапеност веднаш по кардиоваскуларните болести.

Во лекувањето на заболениите од малигни болести учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клиниката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хируршките клиници и други здравствени установи во Републиката. Здравствената заштита се состои од рано откривање и ефикасно лекување на заболениите.

Програмата опфаќа лекување на малигните болести со хируршки третман, зрачење и апликација на хемотерапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот зависи од природата и стадиумот на болеста.

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за партиципација за осигурените лица, а осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување.

6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС

Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релативен недостаток на инсулин и/или инсулинска резистенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини и претставува едно од почестите заболувања во Републиката. Примарно се карактеризира со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макроваскуларни компликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна болест и периферна васкуларна болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со намален квалитет на живот.

Истовремено се напоменува дека за секој инсулинозависник пациент потребно е на секои два месеци да се врши по еден специјалистички контролен преглед или годишно шест прегледи по пациент.

7. ХОРМОН ЗА РАСТ

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што е пореметен процесот на растење пред се заради недостатокот на овој хормон. Со неговата употреба се воспоставува рамнотежа на сите функции во организмот.

Во Република Македонија годишно околу 63 деца имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка на деца кои примаат хормон за раст се определува врз медицински критериуми. Хормонот за раст се користи за децата кај кои не е завршено затворање на епифизните рскавици.

Децата се третираат на клиниката за детски болести во Скопје.

За лекување на децата со проблеми во процесот на растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5mg - 1.5ml, 10mg - 1.5ml и 15mg - 1.5ml.

8. ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Неспособноста на организмот за создавање на овие фактори предизвикува крварења од микро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен со употреба на нив, така да доколку овие болни адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да настанат сериозни компликации, смрт како и траен инвалидитет.

Лекувањето на пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфузиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хирургија, Клиника-та за хематологија и останатите здравствени установи во Републиката. Европската и светската асоцијација на хемофиличарите препорачуваат лекување со фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на болните со што би се намалиле трошоците за болничко лекување, намалување на последиците кај болните во однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.

Покрај активностите на лекувањето на пациентите со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап, со цел подобрување на состојбата на пациентите преку рано препознавање и навремено лекување на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел прераснување во центар за сеопфатна грижа.

Превенција на компликации кај лицата со хемофилија во Македонија се спроведува со редовни (6-12-месечни) контролни прегледи и континуирана едукација на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и членовите на нивните семејства.

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се:

- контрола на присуство на вирусни маркери - а-HIV, а-HCV и HBsAg;
- определување на нивото на коагулациските фактори;

- определување на присуство на инхибитори;
- хепатални иследувања.
- Продолжувањето на континуираната медицинска едукација на медицинскиот персонал кој е вработен во Центарот за хемофилија.

- Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за хемофилија и Граѓанското здружение на лицата болни од хемофилија – Хемолог.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се средства за:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – х 1.250 денари	15.000.000,00
б) оперативно породување-царски рез – х 4.200	15.000.000,00
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари	1.050.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со EXO на доенчиња до 1 година – х 40 денари	1.050.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	7.139.900,00
Вкупно:	39.239.900,00

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за:

1. Специјалистички лекарски преглед – х 40 ден.	3.050.000,00
2. Основни дијагностички испитувања - лабораторија ЛУ 1 - ренџен	2.050.000,00
3. Лекување во болнички услови	17.766.000,00
Вкупно:	24.916.000,00

3. За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени лица кои се третираат со дијализа - х 1,00 денар	234.000,00
Вкупно:	234.000,00

4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за трансплантација (за примателот и давателот) и лекови за трансплантирани осигурени лица	3.240.000,00
--	--------------

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени лица - х 2.700,00 денари (максимум)	28.000.000,00
Вкупно:	28.000.000,00

6. За шеќерна болест – дијабетес мелитус од точка 6 на оваа програма, потребни се средства за:

1. Партиципација за специјалистички контролни прегледи х 40 денари	6.600.000,00
--	--------------

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма потребни се средства за:

1. Партиципација за осигурени 63 лица х 2.700,00 денари (просечна партиципација на годишно ниво)	170.100,00
--	------------

8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, потребни се средства за:

8.1. Партиципација за осигурени лица х 6.000,00 денари	3.600.000,00
8.2. За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија	2.200.000,00
Вкупно годишно за хемофилијата се потребни	5.800.000,00

ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8 потребни се 108.200.000,00 денари и тоа: 25.200.000,00 денари од основниот Буџет и 83.000.000,00 денари од Буџетот на самофинансирачки активности.

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 108.200.000,00 денари за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на одделни заболувања, породувањата и здравствената заштита на доенчињата.

Средствата предвидени за партиципација во оваа програма, Министерството за здравство ги дозачува до јавните здравствени установи согласно планираните средства утврдени во табелите поединечно по основ на сите услуги на здравствена заштита врз основа на фактички документирана евиденција за ослободување од партиципација на корисниците на здравствените услуги за основите наведени во оваа програма.

Неизмирени обврски по години вкупно: 30.000.000,00 денари, кои средства ќе се измируваат согласно обезбедените средства за реализација на програмата.

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 25.01.2015 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализацијата на средствата и наменското користење на истите.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10733/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

511.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

1. ПРЕГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

Програмата е изготвена согласно исказаните потреби за едукација на лекари и медицински персонал од јавните здравствени установи во Република Македонија.

Со оваа програма се опфатени потребите од едукација на лекари и медицински персонал за 2014 година, со посебен акцент на хируршките и интернистичките дејности исказани посебно за секоја дејност, и тоа:

1. Ортопедија и трауматологија
2. Урологија
3. Абдоминална хирургија
4. Торакална и васкуларна хирургија
5. Неврохирургија
6. Анестезија и интензивно лекување
7. Пластична и реконструктивна хирургија
8. Гинекологија и акушерство
9. Хематологија
10. Педијатрија
11. Физикална медицина
12. Офталмологија
13. Микробиолошка дијагностика
14. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, пулмологија, гастроентерохепатологија)
15. Оториноларингологија
16. Психијатрија
17. Неврологија
18. Ендокринологија
19. Дерматологија
20. Радиодијагностика
21. Клиничка биохемија
22. Инфективни болести
23. Фармакологија
24. Патологија
25. Радиотерапија и онкологија
26. Молекуларна биологија
27. Максифацијална хирургија
28. Нуклеарна медицина
29. Кардиологија

- Во трауматологија и ортопедија се опфатени процедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен столб, Hip sonography courses according graf's method, артроскопија на рамо, траума на рбетен столб, артроскопија на колено
- Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, TUR на простата, ендоурологија, лапараскопска урологија, ендоскопска урологија TUR
- Во абдоминална хирургија - базична лапараскопија, онколошка хирургија, лапараскопска хирургија (колон, холециста), колоректална хирургија, лимфаденектомија при карцином на колон
- Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија на дојка (карциноми), лимфна биопсија кај карцином на дојка
- Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохирургија
- Во анестезиологија, реанимација и интензивно лекување - регионални блокови, третман на болка, палијативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, третман на хронична болка, анестезија за артроскопски процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиологија за лапараскопска хирургија на колон
- Во пластична и реконструктивна хирургија - пластична и реконструктивна хирургија
- Во гинекологија и акушерство - откривање на малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколошка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D Ехо метода
- Во хематологија - проточна цитометрија, трансплантација на хематопоетски матични клетки
- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акутни леукемии, трансплантација, акутни и касни компликации од третман на акутни леукемии, дијагноза и терапија на солиднитумори, дијагностички методи во област на миелопластичен Sy и анемични Sy, изведување на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пулмоалергологија, ехо на срце и др.
- Во физикална медицина – ласеротерапија, ЕХО на меки ткива, лимфна дренажа
- Во офталмологија - фако хирургија на катаракта, витректомија, кера-топластика, ласер фотокоагулација, ЕХО на око А и В скен, компјутерска периметрија, фако метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ласер, индиректна офталмологија, ендокринолошка офталмологија и др.
- Во микробиолошка дијагностика - молекуларна дијагностика за ХЦВ
- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултразвук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардиографија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на периферни крвни садови, терапија на сангвинантни крваречки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија – дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопија со термокаутер (поставување на стент и агрон плазма), електрофизиолошко иследување и аблација при постоење на акцесорни патишта, коморни тахикардии и атријална фибрилација и др.
- Во оториноларингологија - рана детекција на фаринголарингеални карциноми и хирургија на истите, пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални блок дисекции на врат, FESS хирургија и др.
- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕР, употреба на DUODOPA препарат за континуирана гастроинтестинална апликација, цереброваскуларни болести, генетски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна терапија, детско и адолесцентно ментално здравје, неуромониторинг invaziv/noninvaziv, тромболиза + сонотромболиза и др.
- Во ендокринологија - денситометрија (DXA) на коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна жлезда, неурохормони и др
 - Во дерматологија – дерматохирургија, хистопатологија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија, склерозација на вени со пена
 - Во радиодијагностика - КТ ангиографија, неурорадиологија, мускулоскелетна радиологија
 - Во клиничка биохемија - PCR техника за детекција и генотипизација на вируси, PCR техника за анализа на DNA/RNA
 - Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, фиброскен
 - Во фармакологија - стандардни процедури на предапликативна подготовка на цитотоксични лекови

Имајќи го во предвид фактот дека тенденцијата на Министерството за здравство е воведување на нови методи и техники на практикување на медицина, после направена анализа се одлучи да се додадат и следните нови методи за кои има потреба од едукација.

Јавна здравствена установа	Специјалност во рамки на која припаѓа предложената нова метода	Предлог метода	Очекуван беневит за пациентите од предложената метода	Очекуван беневит за здравствениот систем од предложената метода	Време потребно за едукација за предложената нова метода	Проценка за број на пациенти кај кои би била индицирана новата метода
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Урологија	Лапараскопска урологија	Минимално инвазивна, го скратува болничкиот престој, го скратува времето на чекање за пациентите кои сега се упатуваат на Универзитетските Клиники во Скопје	Економски исплатлива заради пократок престој и помали трошоци	Од три до шест месеци	30
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Урологија	Биопсија на простата	Брзо и навремено откривање на карцином на простата кој е на второ место по застапеност кај мажите	Методата може да се работи со постоечкиот ехо Siemens апарат кој го поседува службата и би се избегнале трошоците на пациентите кои сега се упатуваат во Скопје	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Оториноларингологија	Ендоскопска хирургија на синуси	Помала траума, поевгактна интервенција врз патолошкиот процес, намалени компликации, можноста за работа под локална анестезија	Економски исплатлива скратени болнички денови, можноста за еднодневна хирургија	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Нуклеарна медицина	Сцинтиграфија на сентинел лимфен јазел	Навременно откривање на промени на лимфниот јазел, избегнување на понатамошни иследувања во случај на негативен резултат	Намалување на трошоци	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Нуклеарна медицина	Тенко иглена аспирациона биопсија на тироидеа под ултразвук	Навременно откривање на карцином	Намалување на трошоци за лекување	Помалку од три месеци	30
ЈЗУ Клиничка болница Битола	Дигестивна хирургија	Лапараскопска херниопластика на ингвиналниот канал	Скратен болнички престој, намалени компликации	Намалени трошоци	Помалку од три месеци	30
ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Неврохирургија	Теротаксична биопсија	Пациентот не мора да се оперира, односно да се отвара глава за да се зема биопсија на мозочното ткиво, односно туморите со овој метод ќе се постави рана дијагноза и ќе се потврди дијагнозата на самата болест со што ќе го скрати и олесни начинот на лекување и ќе ги намали деновите на болничко лекување, со што ќе биде правовремено упатен во соодветна установа за лекување.	Ќе се намалат трошковите за хируршка интервенција и деновите на болничко лекување и материјалните трошкови за лекувањето.	Помалку од три месеци	80

ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Неврологија	Електромиографија	Пациентите не доаѓаат во скопје, да се скрати времето за закажување.	Да се растерети клиниката за неврологија -Скопје и Општата болница 8 септември, да нема поплаки од пациентите за времетраењето за чекање според закажаниот термин. правитирање кон клиничка болница на општите болници и помалите здравствени установи од западна Македонија.	Од шест од девет месеци	350
ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Гастроентеро-хепатологија	Ургентна гастроскопија и колоноскопија	Брза интервенција за запирање на крварење	За превенција на крварење	Од шест до девет месеци	30 -50
ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Кардиологија	Интервентна кардиологија	Брза и навремена интервенција	Поштеда од употреба на скапи лекаства	Од девет до дванаесет месеци	50-100
ЈЗУ Клиничка болница Тетово	Кардиологија	Интервентна кардиологија	Навремена интервенција	Намалување на издатоци и пократко лекување	Од една до две години	50-100
Јзу Клиничка болница Штип	Ортопедија и трауматологија	Артроскопија (старо - нова метода) брза дијагностичка инвазивна процедура)	Брзо опоравување и враќање на работоспособоста.	Скратување на болничкиот престој од 4-7 дена на само еден (1) ден	Од три од шест месеци	50-100
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гинекологија и акушерство	Лапараскопски гинеколошки операции	Бенефит за пациентите доколку оваа метода започне да се применува во клиничката болница- штип би бил повеќекратен. -би се намалиле патните трошоци за пациентите ,бидејќи во моментот овој тип на лапараскопски операции се работи само во скопје. -би се намалил бројот на болничките денови, а со тоа и трошоците на болницата. -би се намалил ризикот од инфекции на рана, како и постоперативните компликации.	би се намалил бројот на пациенти кои би барале изведување на овој тип на интервенции во терцијерна здравствена услуга со што би се намалил бројот на овој тип на интервенции на УК за гинекологија и акушерство-Скопје.	Од три од шест месеци	околу 100
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Оториноларинго-логија	Фесе - функционална ендоскопска синус хирургија - оперативна процедура која вклучува пристап преку природни отвори на параназални синуси со минимална траума на околно коскено ткиво	Брза атрауматска оператива на параназални синуси.	Скратен болнички број, помали трошоци болничко лекување	Помалку од три месеци	50-100

ЈЗУ Клиничка болница Штип	Оториноларинго-логија	Сите otoloimpanoplastika , myringoplastica, stapedoplastica....ек и операции	Сите пациенти кои се препраќаа во Скопје ќе се оперираат во регионот	Намален број на пациенти во Скопје	Од шест од девет месеци	50
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Оториноларинго-логија	Фиброоптичка назофаринголарингоскопија - преглед на носни шуплини отвори од синуси, преглед на трет крајник кај деца, отвор на Естхиева туба, тумори во назофаринге грло и сл.	Единствен начин на преглед за наведените состојби	Намален број на пациенти во Скопје	Помалку од три месеци	Над 300
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Дерматовенерологија	Дермоскопија - дијагностицирање на пигментни лезии	Со воведување на оваа метода ќе се олесни пристапот на пациентите од источниот регион до оваа дијагностичка процедура за која досега беа испраќани на клиниката за дерматовенерологија во Скопје	Намален број пациенти во Скопје	Помалку од три месеци	700
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Урологија	Цистоскопија, TURT - трансуретралната ресекција на тумор на мочен меур, TURP - трансуретралната ресекција на тумор на простата, URS cum lithoclast - уретероскопија со литокласт	Скратено времевоболница, нема преврски, нема оперативен рез, нека голема крвотатуба, намален број на пациенти во Скопје	Заштеда на лекаства и потрошен материјал. Помалку болнички денови	Од три од шест месеци	150-200
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Кардиологија	Доплер на каротидни артерии	Методата е многу потребна за сите болни со цереброваскуларна болест. Ќе бидат прегледувани болни од цела источна Македонија	. Болните нема да имаат потреба да го прават истото испитување во Скопје .	Помалку од три месеци	Над 300
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гастроентеро-хепатологија	Ехо на абдомен	Методата е неопходна во склоп на интерно одд , во диференцијално дијагностичка смисла.	На овој начин ќе се растерети ехо дијагностиката на абдомен во склоп на ртг службата во болницата.	Од три од шест месеци	800
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гастроентеро-хепатологија	Интервентна гастроскопија	Регионално третирање на пациентите	Ако се воведо методата , ќе се редуцира бројот на пациенти кои се за интервентна гастроскопија и кои се упатуваат во клиниката за ГЕХ во Скопје .	Од три од шест месеци	100
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Кардиологија	Доплер на каротидни артерии	Можност за дијагностицирање на цереброваскуларни болести	Прегледи во Штип, а не во Скопје	Помалку од три месеци	900

ЈЗУ Клиничка болница Штип	Урологија	Трансуретрална ресекција на тумор на мочен меур и простата	Со истите оперативни техники се скратува болничкиот престој на пациентите на уролошкото одделение, нема оперативен рез и истите оперативни методи се без значителна крвозагуба, нема потреба од патување на пациентот во терциерно здравство за оперативен третман.	Со самиот скратен болнички престој на пациентот се намалени болничките денови, нема потреба од преврски, цистостома, дрена, подолготрајно испирање на катетер, подолготрајна медикаментозна ампуларна терапија.	Од три до шест месеци	100
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гастроентеро-хепатологија	Интервентна ендоскопија	Навремена хемостаза на крваречки лезии; во еден акт и дијагностика и интервенција	Дел од пациентите ќе бидат комплетно лекувани во Штип, наместо во Скопје	Од шест до девет месеци	100
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Гастроентеро-хепатологија	Ехо преглед на абдоминални органи	За дијагностика и следење на пациенти со гастроентеро-хепатолошки заболувања	Ќе се растерети ехо-дијагностиката на абдомен во радио-лошката служба	Од три до шест месеци	800
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Дерматовенерологија	Дермоскопија	Рано откривање на меланом-рак на кожа	Олеснување во дијагностицирањето на меланом	Помалку од три месеци	500-600
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Оториноларингологија	Тиреоидектомија	Скратено време на чекање за операција на Клиника за торакална хирургија	Болницата по ДРГ системот ќе добие повеќе поени	Од шест до девет месеци	30
ЈЗУ Клиничка болница Штип	Оториноларингологија	Функционална ендоскопска хирургија на параназални синуси	Да се избегне општеување на околно коскено ткиво	Болницата по ДРГ системот ќе добие повеќе поени	Од три до шест месеци	60
ЈЗУ Општа болница Велес	Офталмологија	Фако метода за операција на катаракта	Веднаш испуштање на пациентот по операција	Поголем број на пациенти, помал трошок на одделението	Помалку од три месеци	150
ЈЗУ Општа болница Велес	Ортопедија и трауматологија	Вградување на протези на колк	Брза вертикализација и движење на пациентот	Растеретување на одделот за ортопедија на клиниката во Скопје	Помалку од три месеци	100-150
ЈЗУ Општа болница Гевгелија	Гастроентеро-хепатологија	Горно-дигестивна ендоскопија	Побрзо добивање на услугите, нема чекање и одење на клиниките во Скопје, финансиски, време	Растеретување на терцијарното здравство, побрзо давање на здравствените услуги	Од три до шест месеци	10-15 месечно
ЈЗУ Општа болница Гостивар	Гастроентеро-хепатологија	Колоноскопија и ректоскопија	Интервенциите се потребни, да не се оди во други здравствени установи и да се намали време на чекање	Намалување на трошоците за овие интервенции за пациентите кои одат во други градови	Од шест до девет месеци	80
ЈЗУ Општа болница Гостивар	Кардиологија	Холтер за крвен притисок и холтер ЕКГ	Рана дијагностика на КВБ во регионот на Гостивар	Намалување на трошоците за овие интервенции за пациентите кои одат во други градови	Од три до шест месеци	200

ЈЗУ Општа болница Гостивар	Оториноларингологија	Op-tonsillectomia adenoidektomija во општа анестезија и други оперативни интервенции за кој ни овозможуваат можностите (како polipectomia nasi, отапостаза и слични).	На пациентите му се овозможува овие интервенции да се вршат по блиску со помалку трошок за нив.	Бенифитот е во два аспекта афирмирање на оделот и болницата, и бенифит од извршената услуга.	Помалку од три месеци	Во почеток помалку, а во иднина над 100 пациенти.
ЈЗУ Општа болница Гостивар	Дигестивна хирургија	Лапараскопија	1 дневен престој во болница	Финансиска заштеда	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ Општа болница Гостивар	Урологија	Лапараскопија	Краток престој во болница	Финансиски бенифит	Помалку од три месеци	50-70
ЈЗУ Општа болница Гостивар	Урологија	Лапараскопија.	Краток престој во болница	Помалку трошоци за болницата	Помалку од три месеци	50-60
ЈЗУ Општа болница Дебар	Кардиологија	24 екг мониторирање (холтер)	Подобро дијагноза на срцевите аритмии	Заштеда во трошоци за транспорт на пациенти и заштеда на време	Помалку од три месеци	250-300
ЈЗУ Општа болница Дебар	Друго	Скрининг на аномалии во прв и втор триместар на бременоста	Рана детекција на аномалии на плодот, истото е задолжителен скрининг со новите перинатолошки протоколи, а со воведување на оваа метода во нашата болница ќе има и голем економски бенифит за пациентите - поради голема оддалеченост на здравствените установи во кои се врши ова иследување	Кост бенифитот за здравствениот систем на РМ, ќе биде многу поголем ако на време се детектират плод со аномалии и таквите бремености се завршуваа во рана бременост отколку здравството да се соочува со такво новородено кое бара многу повеќе стрес а е и понаамошен социален и финансиски проблем	Помалку од три месеци	400-500
ЈЗУ Општа болница Дебар	Друго	Откривање на аномалии во рана бременост	Намалување на можноста за раѓање на деца со аномалии. по најновите протоколи за акушерето и перинатологоја е обврзувачка метода, поради оддалеченост на нашиот регион од поголемите центри каде што се прави оваа метода и значителен економски бенифит и за пациентите	Децата родени со аномалии се голем финансиски терет за здравствениот систем на Р. Македонија, а и севкупен социален проблем на државата. ваквите бремености дијагностицирани на време и верифицирани, би се прекинале на време, без да бидат терет за семејството и за општеството	Помалку од три месеци	400-500
ЈЗУ Општа болница Кавадарци	Офталмологија	Ехо на око	Побрзо и поефикасно дијагностицирање	Зголемен број на интервенции	Помалку од три месеци	1000
ЈЗУ Општа болница Кавадарци	Дигестивна хирургија	Лапараскопија	Скратено болничко постоперативно лекување	Поквалитетно и побрзо давање на здравствена услуга	Помалку од три месеци	100

ЈЗУ Општа болница Кавадарци	Офталмологија	Ехо на око	Побрзо и поефикасно дијагностицирање	Зголемен број на здравствени услуги	Помалку од три месеци	1000
ЈЗУ Општа болница Кичево	Педијатрија	Ехо на срце кај деца	Скрининг на срце кај деца	Позитивен ефект, бидејќи досега оваа метода не се користела во нашата установа	Од три до шест месеци	Кај индицирани пациенти
ЈЗУ Општа болница Кичево	Неврологија	ЕЕГ дијагностика	За овој вид на дијагностика пациентите се испраќаа надвор од болницата.	Позитивен ефект, бидејќи досега оваа метода не се користела во нашата установа	Од три до шест месеци	50-70
ЈЗУ Општа болница Кочани	Ортопедија и трауматологија	Ехо за колкчиња кај бебиња и мали деца	Пациентите ќе може да се прегледуваат во болницата во Кочани, а не како досега да патуваат во Штип или Скопје	ЈЗУ ОБ Кочани ќе го прошири видот на здравствени услуги, а со тоа ќе се растеретат докторите во клиничката болница Штип. Ќе се намали периодот за чекање за овој вид здравствена услуга.	Помалку од три месеци	250
ЈЗУ Општа болница Куманово	Урологија	ТУР на простата и на мочен меур	Да се оперираат во Куманово	Зголемен број на операцији	Од три од шест месеци	50
ЈЗУ Општа болница Куманово	Ортопедија и трауматологија	Субтотална - протези	Поради патологија што ја имаме ќе се зголеми бројот на операции	Зголемен бројот на операцији	Помалку од три месеци	30
ЈЗУ Општа болница Охрид	Гастроентеро хепатологија	Колоноскопија	Навремено откривање на бенигни, предмалигни и малигни заболувања на дебелото црево особено во случаи каде обт (окултен тест на крварење), воведен од владата како скрининг метода е позитивен, после што е задолжителна колоноскопија а таа метода не се изведува во ниедна јавна здравствена установа во регионот кој опфаќа повеќе од 250000 жители. Притоа во нашата болница веќе постојат предуслови истата да се изведува и во општа анестезија.	Огромно бенефит заради раното откривање на малигни и премалигни заболувања на дебелото црево. Во момосентот за таа метода во регионот се чека од 3-6 месеци во приватна ординација која е единствена и нема капацитет да задоволи волку голем регион, при што се губи драгоцено време во лекувањето. Навременото лекување на ракот на дебелото црево драстично го смалува оптеретувањето на целиот здравствен систем како кадровски така и финансиски со смадена потреба од апликација на скапи методи и лекаства кои се аплицираат кај напреднати задоцнети) стадии.	Од три од шест месеци	500-1000
ЈЗУ Општа болница Струга	Пулмологија	Бронхоскопија	Рано дијагностицирање, евидентно ќе се скрати времето на чекање кај пациентите, ќе се избегнат дополнителни компликации, пациентите нема да патуваат во друг град за ваков вид на интервенција	Здравствениот систем од предложената метода ќе има бенефит во вид на помалку трошоци и позадоволни пациенти	Од три од шест месеци	70

ЈЗУ Општа болница Струмица	Ортопедија и трауматологија	Операции на проксимален фемур	Оперативно лекување и рехабилитација во домашни услови	Голем	Од три од шест месеци	50
ЈЗУ Општа болница Струмица	Дигестивна хирургија	Лапароскопска апендектомија	Пократок престој во болница и побрзо закрепнување	Помалку болнички денови и пократко боледување	Помалку од три месеци	Околу 300
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Ортопедија и трауматологија	Артроскопија на рамо	Можност за лекување во РМ	Заштеда на ресурси на ФЗО	Од три од шест месеци	20
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Неврологија	Третман со ботулин токсин	Третман на спастичитет кај деца(оддел за третман на церебрална парализа), третман спастичитет кај возрасни(оддел за физикална терапија и рехабилитација на соодвени пациенти), третман дистонија, миоклонус, тремор , третман на болка со ботулин токсин и хиперхидроза.	Следење на светски трендови, зголемување на обем на работа и бр на пациенти во нашата установа(можност да се добијеме со пациенти кои се лекуваат во приватно здравство),проширување на дејноста на нашата установа која има тенденција да прерасне во регионален центар	Помалку од три месеци	40-50 со можност за зголемување
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Ортопедија и трауматологија	Корекции на деформитети на стапало и шака по Илизаров, вертебрологија по Илизаров	Постепена реставрација на функциите со можност за евентуална бескрвна корекција	Можност за лекување во Република Македонија	Од три од шест месеци	15
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Неврохирургија	Апликација на тораколумбален кеји	Во болница се оперираат од 60-80 дискус хернии Апликацијата на кеји ја прави операцијата многу побезбедна	За првпат во Македонија ќе се воведат оваа метода која е прифатена како стандардна за европската и америчката медицина	Помалку од три месеци	20-40
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Ортопедија и трауматологија	Ендопротетика на рамо	Лекување во Република Македонија	Заштеда на финансиски средства	Од три од шест месеци	20
ЈЗУ СБ за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо - Охрид	Ртг дијагностика	Интервенции на мускуло-скелетниот систем под ултразвук	Пократко и поефикасно лекување и избегнување на лечење во станство	Намалување на трошоците за лечење на хронично болни со дегенеративни и трауматски лезии на скелетниот систем како и поголема ефикасност	Од три до шест месеци	500
ЈЗУ Завод за превенција, третман и рехабилитација од кардиоваскуларни заболувања - Охрид	Кардиологија	ТАВИ (перкутано транслуминално имплантирање на аортна валвула)	Лекување на тешка аортна стеноза кај иноперабилни пациенти; еднаков или сличен резултат кај високоризични пациенти третираани со класична хируршка операција на аортна валвула	Намален морталитет; намалени трошоци за лекување кај високоризичните пациенти со тешка аортна стеноза	Од девет од дванаесет месеци	5
ЈЗУ Завод за превенција, третман и рехабилитација од кардиоваскуларни заболувања - Охрид	Кардиологија	Перкутано поставување на уреди за затварање на атријални и вентрикуларни септални дефекти	Намалување на бројот на компликации, пократок болнички престој во споредба со пациентите кои се третираат хируршки	Намалување на бројот на компликации, пократок болнички престој во споредба со пациентите кои се третираат хируршки	Од девет од дванаесет месеци	5

ЈЗУ Завод за превенција, третман и рехабилитација од кардиоваскуларни заболувања - Охрид	Кардиологија	Ренална денервација	Третман на пациенти со резистентна хипертензија	Намален морталитет, намалени компликации од резистентната хипертензија	Помалку од три месеци	20-30
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго	Логопедска терапија на пациенти со дг. Rhinolalia со помош на the oral and nasal listener	Пократко времетраење, а посебна логопедска терапија на патолошката состојба на вербалната комуникација последица на палатошизија.	За пократко време опфатени поголем број пациенти - поголем финансиски бенефит.	Помалку од три месеци	15
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго	Верботонална метода во рехабилитација на лица со кохлеарен имплант, аудиометриско испитување на лица со кохлеарен имплант.	Развој на слушна перцепција и говор кај лицата со кохлеарен имплант. Следење на развојот на слушната перцепција.	Финансиски бенефит.	Помалку од три месеци	35-40
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје	Друго	Говорни параметри, говорен интензитет, респирација, гласовен интензитет, велофарингеално затворање, јазично-палатален контакт кај пациенти со arphonia и dysphonia	Точна и прецизна дијагностика и третман, скратување на времетраењето на рехабилитациониот третман	Скратување на времетраењето на третманот на лица кои имаат проблеми во гласот како и губиток на гласот.	Помалку од три месеци	30
ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември - Скопје	Кардиологија	Дупекс скен (ехоколор доплер) на каротидни артерии	Следење на компликациите од кардиоваскуларните заболувања, дијабет и хиперлипидеми и соодветна превенција на цереброваскуларни настани	Намалување на трошоците од компликациите на кардиоваскуларните болести и каротидна болест	Помалку од три месеци	250
ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември - Скопје	Дерматовенерологија	Дерматоскопија	Навремено откривање на малигните промени на кожата и поголема достапност кон методата	Намалување на трошоците за лекување на малигните заболувања на кожата	Помалку од три месеци	150
Институт за трансфузиона медицина (ИТМ) на Република Македонија	Друго	Молекуларна биологија (крвнотворни системи, коагулациони фактори)	Сензибилизација во бременост и избегнување на непотребна Rh профилакса, генетска дијагноза на лица со хемофилија и Von Willebrand-ова болест, дијагностика на херидитарни тромбофилии поврани со стерилитет и повторувачки абортуси и водење на терапија	Пренатална дијагноза, избегнување на компликации и намалување на трошоците за непотребна профилакса, како и зголемување на наталитетот	Од три до шест месеци	700-1000

Институт за трансфузиона медицина (ИТМ) на Република Македонија	Друго	Мономер анализа	Комплетно дијагностицирање на лица со Von Willebrand-ова болест	Диференцирање на болните во субтипови и нивен адекватен третман	Помалку од три месеци	150
Институт за трансфузиона медицина (ИТМ) на Република Македонија	Друго	Нат	Скрининг и конфирматорни тестови за заболувања преносливи со крв	Навремена детекција на носители, безбедна крв и крвни продукти	Од три до шест месеци	55000
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	Пулмологија	Примена на неинвазивна вентилација (бипап/цпап), односно облик на механичка вентилација кој овозможува вентилаторна поддршка без потреба на инвазивно обезбедување на дишниот пат. Се применува кај пациенти со влошување на хобб, ардс кај возрасни, кардиоген и некардиоген белодробен едем, пореметен ацидобазен статус (хипоксемија-хиперкапнија, хипоксија), постхируршка респираторна инсуфициенција, воспаление на бели дробови како и кај пациенти со рестриктивни вентилаторни пречки (нервно-мускулни заболувања, деформитети на граден кош, белодробна фиброза). Неинвазивната вентилација (ВІРАР) ги одржува отворени дишните патишта во тек на дишењето со позитивен притисок на крај од инспириум и експириум. Повисок притисок се користи за дишење при инспириум (ІРАР), а понизок притисок при издишување (ЕРАР). Таа го подобрува	- овозможува отварање на колабирани и лошо вентилирани дишни патишта, спречува настанување на ателектаза, подобрува размена на гасови на алвеокапиларна мембрана и алвеоларна вентилација, урамнотежува мускулна работа и намалува употреба на респираторна мускулатура, подобрува и оптимизира срцева фреквенција (прелоад и афтерлоад), респираторна рата. - се подобрува оксигенација и намалува хиперкапнија и се надминува ацидозата. - предности во однос на ендотрахејална интубација: нема потреба од седација, нема секундарна траума, постои можност за комуникација, можност за интермитентно јадење / пиење, избегнат ризик за вентилатор асоцирана пневмонија. - намалува број на болнички денови - подобрува преживување	- ја подобрува здравствената состојба кај пациенти со хобб - намалува број на болнички денови - подобрува преживување - смалува интрахоспитална смртност	Помалку од три месеци	Методата би била применета кај околу 100 пациенти годишно.

		дишењето преку давање на на кислород и воздух од генератор низ маска. Притисокот на СРАР е препишан од лекар, сингле-левел и константен, односно нема разлика на притисоките при вдишување и издишување. Контрола на неинвазивната вентилација се врши преку континуирано мониторирање на виталните параметри.				
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје	Пулмологија	Интервентна бронхоскопија (бронхологија) кај бенигни и малигни тумори поставени централно т.е. Во големите дишни патишта и бронхални крвавења : , ендобронхијална криотерапија (криохирургија), ендобронхијална електротерапија (електрокаутеризација).	Помалку инвазивна и поевтина метода од класичната белодробна хирургија, подобрување на квалитетот на живеење, продолжување на животниот век.	Поевтина метода од класичната белодробна хирургија, комплементарна метода со радиотерапија и хемотерапија.	Од три од шест месеци	: апроксимативно 50 пациенти/годишно во институтот. Во оваа бројка не се опфатени пациенти третирани во други институции шурум Македонија (КЛ. За пулмологија, КЛ. За радиотерапија и онкологија, болницата 8-ми Септември, Специјални болници за белодробни заболувања – Лешок, Јасеново).
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Друго	Трансфузиологија - воспоставување брза хемостаза - запирање на крварењето и забрзување на заздравување на раните, а се работи со аутологна крв (на пациентот)	Забрзано зараснување на раните, пократко време на лекување - поевтино лекување, помала можност од компликации, особено од постоперативни крварења, поддршка на хируршките сутури на местата кои што се критични за поставување на сутури (ресекции на паренхиматозни органи)	Пократко време на лекување и поевтино лекување	Помалку од три месеци	100-200

ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Друго	Трансфузиологија - одвојување тромбоцити од доброволни дарители на крв, со специјален апарат за клеточна афереза	Лекување пациенти со намален број тромбоцити, крварења поради тромбоцитопени и други слични состојби	Подобрување на здравствената состојба на пациентот	Помалку од три месеци	100-200
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Офталмологија	Ласерска фотокоагулација	Третман на пациенти со болести на заден очен сегмент и глауком	Растеретување на клиниката за офталмологија каде единствено се врши оваа метода, како и намалување на листата на чекање	Од девет до дванаесет месеци	240
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Офталмологија	Флуоресцинска ангиографија	Дијагностика на болести на заден сегмент	Растеретување на клиниката за офталмологија каде единствено се врши оваа метода	Помалку од три месеци	240
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Психијатрија	ТМС - транскранијална магнетна стимулација	Лекување на пациенти кои се рефрактерни или резистентни на терапија и кај нив ја подобрува депресивната состојба	Намалени трошоци за лекови, поскономична, помалку инвазивна метода	Од шест до девет месеци	300
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Друго	Физикална медицина и рехабилитација - первичална и лумбална екстензија	Намалување на болките кај дискус хернија	Поголем успех во конзервативниот третман на дискус хернија и намалување на бројот на оперативно лекувани пациенти	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Друго	Физикална медицина и рехабилитација - третман со ударен бран – shock wave theraps	Успешно лекување на пациенти со калцификати во зглобовите и воспалителен процес на ниво на тетивите	Поголем успех во конзервативниот третман и негување на оперативно лекувани пациенти	Помалку од три месеци	800
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Пулмологија	Бронхоскопија со сите процедури што ги опфаќа	Навремено и брзо дијагностицирање	Намалени трошоци	Помалку од три месеци	Најмал- ку 200
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Урологија	Лапароскопска хирургија во урологијата	Следење на современите текови во уролошката хируршка пракса. Третирање на пациентите со помалку инвазивна метода со што се скратува времето за нивно опоравување	Скратување на болничките денови. Намалена потреба од инфузиона и трансфузиона терапија, со што се намалуваат и трошоците на лекувањето.	Од девет до дванаесет месеци	Значе- лен број
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Периферни блокови на нерви и пласирање централен венски апарат со ехо апарат	Подобрена интра и постоперативна аналгезија. Избегнување компликации поврзани со општа и регионална анестезија. Избегнување компликации при поставување на централна венска канила (цвк)	Намалени трошоци за лекови. Намален број на болнички денови	Од три до шест месеци	300
ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември” - Скопје	Дигестивна хирургија	3D лапароскопија	Визулниот пристап во трета димензија озможува посигурна операција за пациентот	Намален број болнички денови за лекување и намалени трошоци	Помалку од три месеци	600

ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Дигестивна хирургија	Лапароскопска хирургија на езофагус и панкреас	Помалку инвазивен пристап во лекувањето	Пократка хоспитализација на пациентите и современ начин на лекување	Помалку од три месеци	Околу 25-30
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Детска хирургија	Екстрафокална интрамедуларна флексибилна остеосинтеза на скршеници на подлактица со титаниумски клинови кај деца	Минимално инвазивна остеосинтеза, вон зоната на раст на детската коска	Сигурна метода со минимални ризици	Помалку од три месеци	Околу 50
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Регионална анестезија и аналгезија со ехонографија	Постоперативна аналгезија, регионални периферни блокови, пациенти со висок ризик, еднодневна хирургија, исплатлива метода	Поголема безбедност особено на критични пациенти и посевтина цена на чинење на анестезијата	Помалку од три месеци	Околу 300-500
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Пластична хирургија	FAT grafting	Подобрување на квалитетот на живеењето и социјализацијата на пациентите со излекувани длабоки изгореници, превенција и лекување на екстензивни кожни контрактури и хипертрофични лузни, келоиди и др. компликации и побрзо заздравување на изгорениците	Побрзо и поквалитетно социјализирање и ослободување на повредените од изгореници работоспособни лица	Помалку од три месеци	Околу 30
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Пластична хирургија	Унапредување на субстандардните услови во центарот за изгореници со предлог за формирање на банка за кожа, банка на амнионска мембрана, оперативна сала во цзи, бања, посебни изолирани соби со интензивна нега и третман	Скратување на денови на лекување, добивање на подобри резултати, намалување на секвелите и бр. На компликации од лекување на изгореници кои се системска болест, намалување на трошоци за лекување	Намалување на трошоците за лекување, намалување на лекови, крвни продукти. Со пократко лекување и компликации се помали	Помалку од три месеци	Околу 70
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	РТГ дијагностика	Радиодиагностика на дојка - мамографија, МРИ мамографија	Скратување на времето за поставување на патохистолошка дијагноза и побрзо време на третман	Затворање на кругот на дијагностика и терапија во кругот на установата	Помалку од три месеци	Ехо на дојка-750 МРИ на дојка 250-350
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Ортопедија и трауматологија	Оперативни третмани на рбетниот столб	Намалување на степенот на инвалидитет по настанувањето на повредата	Намалени боледувања и намалување на степенот на инвалидитет	Помалку од три месеци	20-30
ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Наум Охридски - Скопје	Ортопедија и трауматологија	Дегенеративни ревизиони протези за рамо	Замената на рамениот зглоб со протеза доведува до намалување на болката и зголемување на опсегот на движење во рамениот зглоб	Поквалитетно лекување на повредените пациенти	Помалку од три месеци	Околу 15-20

ЈЗУ УК по хируршки болести Св.Науум Охридски - Скопје	Тораковаскулар-на хирургија	Сепс метода (ендоскопска метода)	Мини инвазивна метода со брзо опоравување и хоспитализација сведена на 1-2 дена по операција	Кратка хоспитализација со брзо опоравување и враќање на работа	Помалку од три месеци	Околу 30
ЈЗУ УК за хирургија на лице, вилици и врат-максилотомо-фацијална хирургија - Скопје	Максифацијална хирургија	Микроваскуларна реконструкција на глава и врат	Подобрен квалитет на живот-естетски и функционален, зголемен успех во лекување на малигни заболувања	Намалување на трошоци на лекување во странство, намалување на компликации, проширување на дијапазон на услуги на здравствениот систем	Од три до шест месеци	15-30
ЈЗУ УК за хирургија на лице, вилици и врат-максилотомо-фацијална хирургија - Скопје	Максифацијална хирургија	Сиалоендоскопија, синускопија	Намален морбидитет и морталитет на ткива, пред и оперативна дијагностика и терапија на промени во максиларен синус, камења на плункови жлезди, структури и адхезии, без лузни и видливи резови.	Скратено време на интервенција и хоспитализација, зголемен естетски и функционален ефект	Од шест до девет месеци	40-50
ЈЗУ УК за хирургија на лице, вилици и врат-максилотомо-фацијална хирургија - Скопје	Максифацијална хирургија	Ортогната хирургија	Подобрен квалитет на живот, решавање на функционални и естетски малформации	Намалување на трошоци за лекување во странство	Помалку од три месеци	10
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Карил	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Перкутана трахеостома	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Карил	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Хипотермија	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Карил	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Хемодинамски мониторинг	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	700
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Карил	Анестезија, реанимација и интензивно лекување	Ултрасонографски водни регионални блокови	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	4000
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за траума-тологија	Ортопедија и трауматологија	Преден интрапелвичен пристап hilversalo	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за траума-тологија	Ортопедија и трауматологија	Ендоскопија на рбетен столб	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за траума-тологија	Ортопедија и трауматологија	Ендопротетика на рамо, лакт, скочен зглоб	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	250
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за траума-тологија	Ортопедија и трауматологија	Трансплантација на рекавица	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за траума-тологија	Ортопедија и трауматологија	Решавање на сколиози како дел на спинална хирургија	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	30

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за ортопедски болести	Ортопедија и трауматологија	Артроскопска реконструкција на нестабилно рамо	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	40
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Клиника за ортопедски болести	Ортопедија и трауматологија	Ендопротетика на зглобови на шаката	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	20-40
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Ургентен центар	Друго	Итна перкутана трахеотомија (крикотиридо- томија)	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	50-80
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Ургентен центар	Друго	Ултразвучен доплер на крвните садови	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ Ургентен центар	Друго	Перкутана бронхоскопска трахеотомија	Подобрување на здравствената заштита на населението	Заштеда на финансиски средства на ФЗО	Помалку од три месеци	40-50
ЈЗУ УК за гастроентерохе патологија - Скопје	Гастроентеро- хепатологија	Фиброскени	Подобар третман на заболувањата на приот дроб	Се избегнува биопсија на црн дроб	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за гастроентерохе патологија - Скопје	Гастроентеро- хепатологија	Ендоскопска субмукозна дисекција	Превенција од ца на хранопроводник	Се избегнува хирушки зафат	Од шест до девет месеци	20
ЈЗУ УК за гастроентерохе патологија - Скопје	Гастроентеро- хепатологија	Манометрија на аналесфинктер и езофагус	Се мери притисок на сфинктер и езофагус	Се избегнува хирушки зафат	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за гастроентерохе патологија - Скопје	Гастроентеро- хепатологија	Трансанална- хемороидална деартеризација тхд	Конзервативен третман на хемороиди	Се избегнува хирушки зафат	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго	Тотална оклузија на cervix uteri	Намалена стапка на касни абортуси и предвремени породувања	Намалена стапка на неонатален морбидитет и морталитет	Помалку од три месеци	200-300
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго	Фетална ехокардиографија	Предвремена дијагноза на вродени срцеви малформации	Намалена стапка на неонатален морбидитет и морталитет	Од три до шест месеци	300-500

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго	1. Проточен уретростископ со дополнителна опрема (инструментариум) за биопсија на уретра и бешика 2. Апарат за електростимулација на карлично дно (FES и AMFES) за лекување на уринарна и фекална инконтиненција 3. Core- биопсија на пелвичен тумор. Потребен инструментариум за core биопсија со водич под контрола на ултразвук за хистопатолошка предоперативна дијагностика на напредни иноперабилни пелвични тумори. Со ова би се овозможила т.н. Неоадјуватна терапија кај овие тумори која за нив е животоспасувачка и би се избегнала непотребната операција во прв акт, што значително го оптоварува ФЗО и е огромен ризик за животот на пациентот, а се прави веушно непотребно, односно само да се добие хистопатолошка дијагноза и одреди природата на туморот. Имено, сега секаде во светот, кај вакви тумори се прави само биопсија на затворен стомак, па веднаш пациентката оди на 3 циклуса хемотерапија, која ќе ја доведе болеста во операбилна состојба, следи опсежна операција и потоа пациентката продолжува со останатите 3 циклуса хемотерапија (т.н. Неоадјуватна терапија).	Наведено е во погорниот квадрат	Наведено е во првиот квадрат	Помалку од три месеци	За секоја од горенаведените методи би биле опфатени од 50 до 150 пациентки/годишно
--	-------	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------	--

		4. Опрема за спроведување на т.н. Периоперативна интраперитонеална хемотерапија, која сега во светот се повеќе се спроведува кај напреднати оваријални карциноми и која значително го подобрува преживувањето. 5. Опрема за т.н. Sentinel node, односно интраоперативно одредување на зафаќањето на лимфните јазли кај напреднати генитални карциноми. Со тоа значително би се скратила должината на операцијата и финансиските трошоци, а пациентката би се поштедила б. Фиксација за сакро-спинозниот лигамент (слиф): суспензија на вагиналниот волт / утерусот за сакро-спинозниот лигамент, обично унилатерално оваа операција е воведена од Randall и Nichols . Индикации за оваа операција се: vultprolaps, решавање на elxtrocele, суспензија на вагиналниот волт во тек на хтв, утерина фиксација при презервација на утерусот. Опишани се повеќе техники, како: употреба на миса кука, носач на де.				
ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго	Лапароскопска тотална и субтотална хистеректомија за бенигни и малигни заболувања на телото на утерусот	Помал број на компликации во постоперативниот период, пократок период на хоспитализација, помало финансиско оптеретување на пациентот и на клиниката	Намалување на време на чекање на пациентот, намалување на бројот на хоспитални денови, намалување на трошоците за третман на пациентите, зголемување на обртот на пациенти	Од три до шест месеци	50-70

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство - Скопје	Друго	Парааортална лимфаденектомија во склоп на оперативниот третман на пациентки со карцином на ендометриум	Комплетен стејџинг врз основа на кој се планира понатамошниот третман, поголема стапка на преживување	Пружање на соодветен третман на пациентките со ова заболување	Од шест до девет месеци	30
ЈЗУ УК за дерматологија - Скопје	Дерматовенерологија	Фотодинамска терапија	Нехируршки третман на преканцерози, базоцелуларен и сквамозелуларен карцином.	Поевтина, побрза метода со помалку последици за пациентите	Помалку од три месеци	100-150
ЈЗУ УК за дерматологија - Скопје	Дерматовенерологија	Неинвазивна метода за проценка на заболувања на артерии и вени на екстремитети-ултразвучно иследување на периферна циркулација	Брзо и попрецизно дијагностицирање на заболувања на периферни крвни садови: дијагностицирање на длабоки и површни венски тромбози (превенирање на пулмонална емболија), хронична венска инсуфициенција или хронична тромбоза, проценка на валвуларна инкомпетенција на површни и длабоки вени од што зависи видот и успехот на спроведената терапија, евалуација на дијабетични ангиопатии (стеноза, оклузија или медиокалциноза), артериовенски шантови, спроведување на склерозација со пена.	Ќе се редуцираат лабораториски иследувања, дополнителни методи за дијагностицирање, ќе се одбере најдобриот начин на лекување (инвазивен или неинвазивен)	Помалку од три месеци	Повеќе од 500
ЈЗУ УК за дерматологија - Скопје	Дерматовенерологија	Ласер за фотосклероза и фоторејвенација	Неинвазивна метода за лекување на варикозитети и дуги бенигни васкуларни тумори (хемангиом)	Нехируршка, амбулантска и поевтина метода	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ УК за детска хирургија - Скопје	Детска хирургија	Торакоскопија, цистоскопија, лапароскопија (урологија, абдоминална хирургија)	Пократка хоспитализација (во денови), помала доза на антибиотици и аналгетици, помалку болка, подобар естетски ефект	Современи дијагностичко-терапевтски процедури кои овозможуваат застада на финансиски средства	Помалку од три месеци	120
ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Flowcytometry (флуоцитометар)	Рана дијагностика на примарни имунодефицити и малигни заболувања, терапија и следење кај трансплантирани деца, болни од малигни заболувања	Пациентите до сега се упатуваа во странство, а со набавката ќе се намали одливот на средства и ќе се овозможи брзо дијагностицирање на примарните имунодефицити како и за жал зголемениот број на малигни заболувања во детската возраст	Помалку од три месеци	2000 пациент и-а оваа бројка може да зголеми бидејќи доколку се набави апарат за оваа метода можеме да станеме регионален центар

ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Total body cooling	Намалување на последиците од асфиксија и превенирање на последиците од хипоксична енцефалопатија	Намалување на бројот на денови во единицата за интензивна нега и терапија	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за детски болести - Скопје	Педијатрија	Bouble CPAP	Намалување на потребата од механичка вентилација кај прематурни новородени	Намалување на болнички денови во единицата за интензивна нега и терапија, намалување од изложеност на инфекции	Помалку од три месеци	150-200
ЈЗУ УК за дигестивна хирургија - Скопје	Дигестивна хирургија	Трансплантација на црн дроб	Намалување на време на чекање за интервенција, намалување на трошоци	Намалување на трошоците за државата најмалку 50-70% доколку се увода методата, заживување на кадаверична трансплантација	Од три од шест месеци	3-10
ЈЗУ УК за ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања - Скопје	Ендокрино-логија	Тенкоиглена биопсија под ултразвук на тироидна и паратироидна жлезда	Рано откривање на тумори на тироидната и паратироидната жлезда	Зголемување на обемот на дијагностичките процедури, навремена интервенција за конечно излекување	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ УК за ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања - Скопје	Ендокриноло-гија	Индивидуална едукација и психолошки пристап кон пациентите за начинот на исхрана со препорачани диети, физичка активност на пациентите со обеситас (надхранетост)	Навремена превенција со правилен режим за нискокалорична исхрана, физичка активност, дијагностика, контрола и намалување на ризик факторите за појава на кардиоваскуларни заболувања, дијабет тип 2, карцином	Мониторинг, холистички пристап на здравствениот систем за делување кон дебелината како значаен ризик фактор за појава на многу болести како и намалување на јавноздравствените трошоци за лекување на пациентите со обеситас	Помалку од три месеци	5000
ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје	Инфектологија	Тестирање на генотипска резистенција на хив	Неопходност за таргетирана селекција на антиретровирусна терапија со највисок ЕБМ доказ	1. зголемена прецизност и ефикасност во дијагностицирањето, рана и брза дијагноза како неопходен предуслов за ефикасно лекување 2. минимизирање на ризиците за прогресија на болеста до состојби кои изискуваат драстично поголем трошок на ресурсите. 3. финансиска заштеда	Помалку од три месеци	50-60

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје	Инфектологија	Колореласто-ехографија	Неопходност за таргетиран избор на терапија со највисок ЕБМ доказ за поставување на пациенти со вирусни хепатити	1. зголемена прецизност и ефикасност во сијагностицирањето, рана и брза дијагноза како неопходен предуслов за ефикасно лекување, 2. намалување на ризиците од појава на резистенција, 3. минимизирање на ризиците од прогресија на болеста до состојби кои изискуваат драстично поголем трошок на реусери, 4. Финансиска заштеда	Помалку од три месеци	100-120
ЈЗУ УК за клиничка биохемија	Друго	Хплц за одредување аналити во биолошки материјал, референтен метод	Одредување на катехоламини во серум, како порелевантен метод во однос на досега користениот. Мониторирање на лекови, микроелементи, токсини, со прецизен, референтен метод	Методот ќе биде од особена корист за мониторирање на лекови кај трансплантирани болни, во онкологија за дозирање на хемотерапевтици, токсиколошки анализи, што ќе придонесе за индивидуален пристап во лекувањето на пациентите и заштеда на лекаарства	Од три до шест месеци	Зависи од интересот на клиничарите
ЈЗУ УК за клиничка биохемија	Друго	Капиларна електрофореза	Одредување на специфични мали молекули со автоматизиран, прецизен и брз метод	Прочирување на палета здравствени услуги, мониторирање на витамини, аминокиселини, флавоноиди, олигонуклеотиди	Од три до шест месеци	Зависно од интересот на клиничарите
ЈЗУ УК за клиничка биохемија	Друго	• генотипизација на хепатитис б вирус со мултиплекс пцр; • детекција на мутации во полимеразата генот на хепатитис б вирус кои доведуваат до резистентност кон ламивудин со мултиплекс пцр метод; • детекција на мутации во предоре регионот и основниот јадрен промотор на хепатитис б вирус со метод на хибридизација на мембрани;	Помали штетни ефекти од лековите и од самата хронична болест, контрола на болеста и смалување на процентот на цироза и хепатоцелуларен карцином	Смалување на финансиски трошоци од примена на скапа и често неефикасна долгогодишна терапија	Помалку од три месеци	Минимум 300

ЈЗУ УК за клиничка биохемија	Друго	•генотипизација на хепатитис б вирус со мултиплексе пцр •детекција на мутации во полимераза генот на хепатитис б вирус кои доведуваат до резистентност кон ламивудин со мултиплексе пцр метод •детекција на мутации во прецоре регионот и основниот јадрен промотор на хепатитис б вирус со метод на хибридизација на мембрани;	Помали штетни ефекти од лековите и од самата хронична болест, контрола на болеста и смалување на процентот на цироза и хепатоцелуларен карцином	Смалување на финансиските трошоци од болничко лекување и скапа долгогодишна терапија	Помалку од три месеци	200
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	Елиса - метода за определување на специфични протеини во ликвор	Рана дијагностика и ефикасен третман на пациенти со невроимунолошки заболувања	Ќе се намали времетраењето на хоспитализација на пациентите и ќе се намалат финансиските трошоци на долготраен третман на пациентите	Помалку од три месеци	2000
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	Нефелометриско определување на антитела во ликвор	Рана дијагностика и ефикасен третман на пациенти со невроимунолошки заболувања	Ќе се намали времетраењето на хоспитализација на пациентите и ќе се намалат финансиските трошоци на долготраен третман на пациентите	Помалку од три месеци	2000
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	PCR	Рана дијагностика и ефикасен третман на пациенти со невроимунолошки заболувања	Ќе се намали времетраењето на хоспитализација на пациентите и ќе се намалат финансиските трошоци на долготраен третман на пациентите	Помалку од три месеци	2000
ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	Видео еег мониторирање	Диференцирање на епилептични од неепилептични напади, одредување на типот на нападите и типот на епилепсијата, одредување на епилепти селектирање на соодветна фармакотерапија, селектирање на кандидати за прехируршка евалуација на епилепсии и селектирање на евентуална хируршка терапија	Подобрување на здравствените услуги за пациентите, подобрување на квалитетот на здравствената грижа за пациентите, подобар квалитет на живот за пациентите	Од три од шест месеци	250

ЈЗУ УК за неврологија - Скопје	Неврологија	Полисомнографија	Диференцирање на парасомнии, епилептични од неепилептични напади, диференцирање на соматски когнитивни и нарушувања на вегетативниот нервен систем при спиење со реперкусии врз дневното функционирање, селектирање на соодветна фармакотерапија и други тераписки процедури	Подобрување на здравствените услуги за пациентите, подобрување на квалитетот на здравствената грижа за пациентите, подобар квалитет на живот за пациентите	Од три од шест месеци	250
ЈЗУ УК за неврохирургија - Скопје	Неврохирургија	Ендоваскуларна неврохирургија. Минимално инвазивна метода за лечење на пациенти со церебрални аневризми, тумори на базата на черепот, ав малформации, спинални васкуларни малформации и мозочен удар	Минимално инвазивна метода, скратено болничко лечење, намалување на бројот на постпроцедурални компликации, намален морбидитет и морталитет,	Заштеда на фзо кој сега овие пациенти ги упатува на лечење во странство. Оваа метода на лечење на церебралните васкуларни малформации е прва метода од избор при лечење по сите светски guidelines, скратено болничко лечење.	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за неврохирургија - Скопје	Неврохирургија	Интракранијална ендоскопија	Минимално инвазивен третман без вградување на стран материјал за третман на пациенти со хидроцефалус и цистици мозочни малформации	Намален трошок за набавка на материјали	Од три од шест месеци	30
ЈЗУ УК за нефрологија - Скопје	Нефрологија	Морфолошка анализа на калкули	Идентификување на природата на бубрежната калкулоза, со цел да се одбере ефикасен лек за нивно елиминирање. Во колку е можно да се стопат камењата по пат на медикаментозно лекување, би се избегнале инвазивните хируршки процедури на нивното лекување.	Бенефитот би бил заштеда на средства за поскапите инвазивни методи на лекување.	Помалку од три месеци	Би биле опфатени сите болни кои ќе бидат дијагностицирани со калкулоза, а кои исфрлиле спонтано камен од бубрежите, односно спонтано измокриле камен.
ЈЗУ УК за нефрологија - Скопје	Нефрологија	Имуноадсорпција	Лекување на болни со трансплантиран бубрег и бубрежно отфрлање, лекување на болни со автоимунни заболувања	Ефикасно подобрување на преживувањето на трансплантираниот бубрег. Постигнување ремисија кај автоимуните болести	Помалку од три месеци	Околу 20-30
ЈЗУ УК за нефрологија - Скопје	Нефрологија	Slow low efficient dialysis (SLED) - бубрежна заместителна терапија за критично болни во интензивна нега.	Се употребува како замена за континуираната бубрежна заместителна терапија, кај болни со хемодинамска нестабилност и акутно бубрежно затајување.	Методата е поевтина од континуираната бубрежна заместителна терапија. Според литературните податоци, во ефикасноста не заостанува.	Помалку од три месеци	До 10

ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Хирургија на глауком со шант, туба (express, Molteno, ит.д.)	Подобро контрола на очниот притисок сочувување на видот и помали трошоци за лекување	Се очекува процентот на слепило да се намали со користење на овие шантови	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Кератопластика	Враќањето на видот кај пациентите со корнеално слепило, настанато поради механички, термички и хемиски повреди и ектази во поодмината фаза	Намалена бројка на пациенти испратени на лекување во странство и заштеда на буџетот предвиден за конзилијарните случаи кои се испраќаат во странство за оваа метода	Од три до шест месеци	100
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Ендотелнијална трансплантација на корнеа	Подобрување на видната острина кај пациенти со ендотелнијални дистрофии, термички комбустии на ендотелот како последица од хируршка интервенција	Се заштетува буџетот за испраќање за лекување во странство	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Факотрабекулектомија	Се намалува ризикот за интраоперативни компликации кај овие пациенти кои истовремено имаат катаракта и глауком за 50% подобро отколку интервенциите да се изведуваат поединечно	Наместо да се направат две интервенции поединечно се прави интервенцијата во ист акт и се намалуваат трошоците кои се потребни за две операции поединечно	Помалку од три месеци	300-500
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Трансплантација на амнион	Лекување на пациенти, термички, хемиски и механички повреди и пациенти со хронични заболувања на преден сегмент	Заштеда на буџетот поради испраќање на вакви пациенти надвор од државата	Помалку од три месеци	50
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Страбизам	Да се редуцира фреквенцијата и амплигудата на нистагмус со подобрување на видна острина	Подобрување на квалитетот на живот	Помалку од три месеци	До 10
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Хирургија на макула	Подобрување на видната острина	Заштеда на буџетот поради испраќање на вакви пациенти надвор од државата	Помалку од три месеци	100
ЈЗУ УК за очни болести - Скопје	Офталмологија	Лумбална релаксациона инјекција	Решавање на корнеалниот астигматизам кај пациенти оперирани од катаракта	Намален одлив на средства од Р. Македонија	Помалку од три месеци	200 пациенти
ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје	Пластична хирургија	MIS, (MACS Lift, трансплантација на коса, липофиллинг)	Лична и морална сатисфакција и отстранување на вродените дефекти	Нема да се одливаат финансиски средства во странство	Помалку од три месеци	40
ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје	Пластична хирургија	Липосукција за хроничен лимфедем	За пациенти оперирани од карцином на дојка и др. Карциноми за да не им се развива лимфна стаза	Огромен	Помалку од три месеци	60
ЈЗУ УК за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје	Пластична хирургија	VAC-систем за миење на рани и декубити	Чистење на рани од цело тело	Нема да се одливаат финансиски средства во странство	Помалку од три месеци	10

ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Методи на работа со деца со АДХД (растројство во внимание и хиперактивност), психомоторна релаксација и неурофидбек (neurofeedback) и биофидбек	Децата со вакво нарушување ќе можат подобро да го насочуваат вниманието, да постигнуваат подобри резултати на училиште, да се намали стапката на напуштање на училиштето поради бихејвиорални проблеми и импулсивност и подобра контрола на однесувањето и емоциите.	Значително помалку коморбидни состојби и нарушувања на менталното здравје и можното деликвентно однесување.	Помалку од три месеци	200 деца
ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Електроенцефалографија кај деца со психијатриски нарушувања	Следење на мозочната активност кај деца со психички нарушувања, дијагноза, терапија, мониторирање, следење и подобрување на функционирање на децата	Поефикасно дијагностицирање, третман и следење на коморбидни психијатриско-невролошки состојби	Помалку од три месеци	150-200 годишно
ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Light therapy (терапија со светлина)	Третман на пациенти со сезонска депресија, со JET-L.A.G, несоница и др.	Поадекватен третман на пациенти со сезонска депресија, несоница, јет-лаг и намалување на боледувања поради овие состојби во повеќе мета анализи ефектот од лизхт терапија се споредува со оној од антидепресиви (заштеда на ниво на потрошувачка на антидепресиви и намалување на нузеефекти кај пациентите со помала употреба на истите .	Помалку од три месеци	200-300
ЈЗУ УК за психијатрија - Скопје	Психијатрија	Когнитивно-бихејвиорална терапија (КБТ) кај анксиозни растројства и депресија	Овозможување на институционален структуриран психотераписки третман кој за жал не е достапен за пациентите во јавно здравствените установи	Посеопфатен третман на пациентите со споменатите заболувања. намалување на потрошувачката на антидепресиви и анксиолитици, намалување на апсентизмот од работа (боледувањата), заштеда на здравствениот денар.	Од една до две години	300-500
ЈЗУ УК за пулмологија и алергологија - Скопје	Пулмологија	Ебус за детекција на периферни белодробни лезии со радијална УЗ сонда	Дијагностика на белодробни тумори во ран стадиум со што се очекува навремена и адекватна терапија и подобрување на преживувањето на пациентите.	Рационализација на дијагностичката постапка и намалување на вкупните трошоци и време во понатамошниот третман на болните.	Помалку од три месеци	300
ЈЗУ УК за пулмологија и алергологија - Скопје	Пулмологија	Ригидна бронхоскопија	Дијагностика на белодробни лезии и пристап за најголем дел од интервенциите бронхолошки процедури.	Намалување на трошоците за дијагноза и третман на горенаведените болни кои засега се испакат во странски здравствени институции.	Помалку од три месеци	100

ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	Трансартериска хемоемболизација	Минимум инвазивност, брз третман	Брза третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	5-10
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	МР ентрографија	Неинвазивна метода	Брза третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	30
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	Фетал МРИ	Рано откривање на вродени аномалии	Брза третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	По потреба
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	КТ виртуелна цистоскопија	Неинвазивна метода	Брза третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	4/- 10 месечно
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	МР на дојка	Рано откривање на малигни промени	Брз третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	30 годишно
ЈЗУ УК за радиологија - Скопје	РТИГ дијагностика	КТ виртуелни прегледи	Неинвазивна метода	Брз третман, заштеда на трошоци	Од три од шест месеци	4/- 40 месечно
ЈЗУ УК за радио-терапија и онкологија - Скопје	Друго	IMRT - Intense modulated radiotherapy	Зголемена прецизност на зрачниот третман, односно зголемена локална контрола на малигниот процес, следствено зголемено преживување а со подобрен квалитет на живот	Исто како претходниот пасос	Од три до шест месеци	400
ЈЗУ УК за радио-терапија и онкологија - Скопје	Друго	IGRT - image guided RT	Попрецизно третирање на туморот во зависност од ритмот на дишење на пациентот, со оваа техника се елиминира озрачувањето на здрави ткива а се постигнува поголема доза во самиот тумор	Исто како претходниот пасос	Од три до шест месеци	300
ЈЗУ УК за радио-терапија и онкологија - Скопје	Друго	BMAT - варијабилно модулирана арк терапија	Попрецизно третирање на туморот во зависност од ритмот на дишење на пациентот, со оваа техника се елиминира озрачувањето на здрави ткива а се постигнува поголема доза во самиот тумор	Скратено време на третман по фракција - за сите останати радиотераписки техники се потребни минимум 10 мин по пациент, а со оваа техника третманот трае 2 минути , а во однос на прецизоста е еквивалентна на имрт и игрт	Од три до шест месеци	800
ЈЗУ УК за ревмато-логија - Скопје	Ревматологија	Видеокапилароскопија статична - динамична	Рана дијагноза и брз почеток со васкуларна терапија кај пациенти со системски заболувања на сврзно ткиво	Заштеда во дијагностички смисол, финансиски бенефит заради рана дијагноза и рано започнување со терапија, обавување и развој на наставно-научна дејност	Помалку од три месеци	Мин. 500
ЈЗУ УК за ревмато-логија - Скопје	Ревматологија	Кожна биопсија, мускулна биопсија на лабијални жлезди, биопсија на темпорална артерија	Побрза дијагноза на системски болести на сврзно ткиво и рано започнување со терапија	Заштеда од трошоци кои се прават надвор од клиниката, финансиски бенефит заради побрза дијагноза и рано започнување со терапија, обавување и развој на наставно-научна дејност	Помалку од три месеци	50 до 100

ЈЗУ УК за токсико-логија - Скопје	Пластична хирургија	Метода за имплантирање на поткожни таблети за превенција продолжена терапија на алкохолни и опиоидни зависници.	Подобрување на комфорот и квалитетот на животот на пациентите.	Намалување на трошоците по сите основи.	Помалку од три месеци	Помеѓу 100 - 150
ЈЗУ УК за урологија	Урологија	Лапароскопска радикална простатектомија	Помал морбидитет, пократок болнички престој, помал морбидитет, побрзо решавање на проблемот кај пациентите и пократко траење на периодот на опоравување.	Намалување на болничките денови а со тоа и материјалните трошоци за клиниката	Помалку од три месеци	'10-15
ЈЗУ УК за урологија	Урологија	Ласерска литотрипсија (ендоурологија)	Помал морбидитет, пократок болнички престој, побрзо решавање на проблемите кај пациентот, пократко траење на периодот на опоравување.	Намалени материјални трошоци и болнички денови за клиниката.	Помалку од три месеци	20-30
ЈЗУ УК за урологија	Урологија	Грeen лајт ласер (ендоурологија)	Помал морбидитет, пократок болнички престој, побрзо решавање на проблемот кај пациентот и пократок период на опоравување.	Намалени болнички денови и материјални трошоци за клиниката.	Помалку од три месеци	20-30
ЈЗУ УК за хематологија	Хематологија	Квантитативно одредување на ниво на транскрипти на bcr/abl со real-time cpcr кај пациенти со хронична миелоична леукемија (хмл)	Следење на ефикасноста на терапијата кај пациенти со HML и рано откривање на резистенција	Навремено откривање на случаи на резистенција кон првата генерација на инхибитори на тирозин киназа (тки), рационално користење на скапи тки од втората генерација	Помалку од три месеци	80-100 пациенти, околу 150 анализи годишно
ЈЗУ УК за хематологија	Хематологија	Одредување на минимална резидуална болест (мрб) кај пациенти со акутни лимфобластни леукемии (алл) со проточна цитометрија (адулти и педијатриски пациенти)	Следење на ефектот од терапијата, прогностичка стратификација, одлука за промена на терапискиот пристап (трансплантација на хематопоестички матични клетки)	Навремено откривање на рефрактерно/резистентно заболување, поефикасно користење на ресурси со примена на други тераписки пристапи.	Помалку од три месеци	20 пациенти околу 80 анализи годишно
ЈЗУ УК за хематологија	Хематологија	Воведување на доплер ултрасонографски методи за анализа на периферни крвни садови	Брза дијагностика на тромбоза или инсуфициенција на венски и артериски крвни садови	Скратено време за дијагностицирање на пациенти кои се упатени до клиниката	Помалку од три месеци	Околу 100

Финансиските средства за новите методи за кои има потреба од едукација ќе се реализираат во рамките на средствата предвидени со оваа Програма.

Покрај едукациите на лекари и медицински персонал од Република Македонија во странство, со оваа Програма опфатени се и специјализациите на лекари од Република Македонија во 2014 година во странство, како и едукации/тренинзи/обука на медицинскиот кадар во јавните здравствени установи во Република Македонија од страна на стручни медицински лица кои доаѓаат од странство во текот на 2014 година.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за реализација на активностите предвидени со оваа програма се предвидени за:

- трошоци за обука,
- надомест на трошоците за превоз до и од местото на обука,
- сместување во местото на обука,
- како и месечен надомест за престој.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во висина од 50.000.000,00 денари.

3. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10734/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

512.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 06/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО
РЕПУБЛИКА МАКАЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

1) Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд “задолжително лекување и чување“ во психијатриска установа.

Во психијатриските болници се лекуваат 130 лица со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците не се во можност да обезбедат средства и согласно Законот за извршување на санкции, трошоците за здравствената заштита на овие лица ги покрива Министерството за здравство преку соодветна програма.

2) Обезбедување на партиципација за дневно болничко лекување на пациенти во Центрите за ментално здравје

Во Република Македонија приближно 700 душевно болни пациенти се лекуваат дневно-болнички во следните центри за ментално здравје:

3) Развој на Центрите за ментално здравје како вонинституционална форма на лекување.

4) Мерки и активности за зголемување на подготвеноста на здравствените работници и соработници за навремено препознавање на депресивни состојби кај популацијата.

5) Превземени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства за 2013 година

6) Превземени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства за 2012 година

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на оваа програма се:

- обезбедување на здравствена заштита и згрижување на пациентите кои се со од надлежен суд суд изречена мерка “задолжително лекување и чување”
- обезбедување на здравствена заштита на близу 700 пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално здравје низ републиката
- развивање на различни форми на вонинституционално и вонболничко лекување.
- подобрување на системот за брзо препознавање на депресијата кај младата и средовечна популација и превземање на мерки за намалување на стапката на самоубиства во Република Македонија.

МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Активностите во оваа програма претставуваат:

- 1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување”, вкупно 130 и се наведени погоре во текстот од кои: 60 пациенти во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, 40 во ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје” Скопје и 30 во ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци” Гевгелија). Со оглед на фактот дека бројката на лицата со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување” не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број на заболелите, така да е можно трансфер на средствата од една во друга позиција.
- 2) Обезбедување на средства за партиципација при лекувањето на пациентите во центрите за ментално здравје,
- 3) Организациски активности за отварање на нови Центри за ментално здравје низ републиката (во Град Битола и во Град Кичево, во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар). Овие активности се во надлежност на Министерството за здравство и не побаруваат финасиски средства.

Извршители на Програмата се Универзитетската клиника за психијатрија, Психијатриските болници и останатите здравствени установи кои имаат психијатриски одделенија или Центар за ментално здравје, во својот состав.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Извршители на Програмата се:

- 1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат лицата со изречена мерка “задолжително лекување и чување” (ЈЗУ Психијатриска болница

“Скопје“ Скопје, ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар).

2) Јавните здравствени установи кои имаат центар за ментално здравје како организациона единица

3) Универзитетската клиника за психијатрија, Здружение на психијатри на република Македонија и Здружение на психолози на Република Македонија

4) Комисија за ментално здравје

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1) Финансиските трошоци за обезбедување на болничка здравствена заштита на душевно болните лица кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување“ опфаќаат:

- болнички ден (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) за стационарни пациенти.
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки.
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата
- психосоцијален третман на пациентите како и
- помош и нега на пациентите

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Здравствените установи кои се извршители на овие активности од Програмата, најдоцна до 30.01.2015 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализираните мерки и активности во 2014 година.

2) Финансиските трошоци плаќање на партиципација за лекување на пациентите кои ги посетуваат центрите за ментално здравје.

3) Финансиски трошоци за подмирување на зостанат долг односно превземен обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2013 година

4) Финансиски трошоци за подмирување на зостанат долг односно превземен обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2012 година

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2014 година потребни се следните средства:

		Износ
1.	Судски случаи (лица со изречена мерка задолжително чување и лекување)	31.900.000,00
2.	Партиципација за пациентите кои се лекуваат во центрите за ментално здравје	13.000.000,00
3.	Одржување на едукативни работилници	100.000,00
4.	Превземени обврски од 2013 година	15.719.077,00
5.	Превземени обврски од 2012 година	4.280.923,00
	ВКУПНО:	65.000.000,00 денари

Програмата ќе се реализира во обем и содржина во висина од 65.000.000,00 денари, од кои 50.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2014 година и 15.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10738/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

513.

Врз основа член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2012 и 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ
НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2014 ГОДИНА**

Употребата и злоупотребата на различни психоактивни супстанции, легални и нелегални дро-ги, негативно се рефлектира на севкупното живеење и функционирање - на индивидуален, професионален, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи страдања и загуби.

Особено загрижувачко е постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба на недозволените дроги и возраста на започнување.

Според достапните извори на податоци се претпоставува дека во Република Македонија вкупниот број на лица што употребуваат дроги е 20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000-8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и социјални проблеми.

Од легалните психоактивни супстанции во Република Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијалаци.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е со доминантна психијатријска ориентација и се одвива пред сè во болнички услови, во трите големи психијатриски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и Негорци), а се врши болнички и дневно-болнички на повеќе од 400 лица.

Третманот на лицата зависни од дроги е расположливо во рамките на националната мрежа во здравствени установи.

Системот на лекување вклучува дневно-болнички третман, болничко лекување, детоксификација и третман со супституција. Најголемиот дел од корисниците на дроги кои се лекуваат се на дневно-болнички трет-

ман, каде се нуди третман со супституција, психо-социјални интервенции, индивидуално или групно советување и социјална и психо-терапија.

Во текот на 2013 година во овие установи со метадонска супституциона терапија се третираат над 1200 пациенти кои се вклучени во бесплатен државен програм. Во приватните здравствени установи бројот на третирани пациенти е околу 150 на метадонска супституциона терапија и овие пациенти самостојно се финансираат, односно не беа дел од државната програма за бесплатно лекување.

На Универзитетската Клиника за токсикологија – Скопје, во 2013 година беа опфатени 230 лица во третман на зависници од опиоиди со препаратот со генеричко име Бупренорфин, финансиран од Програмата на Министерството за здравство. Во приватните здравствени установи бројот на третирани пациенти е околу 30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие пациенти самостојно се финансираат, односно не беа дел од државната програма за бесплатно лекување.

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

Во организирањето на терапевтските програми за лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во предвид дека зависноста од дрога е комплексен социјален и (ментално) здравствен проблем со хроничен, рецидивантен и прогресивен тек.

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготраен процес во фази, кој дава оптимални резултати кога е био-психо-социјално ориентиран, направен според индивидуалните потреби и можности на лекуваните лица и спроведен од страна на мултипрофесионални тимови.

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на целната група потребно е планирање и понатамошно проширување на мрежата на служби како и воведување на нови модели за лекување на лицата зависници од дрога, така што ќе се работи во согласност со начелата на медицината која се заснова врз докази со истовремено вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона терапија.

Начело на достапност и економичност - Зголемено покритие и достапност на ефективни, економични и различно профилирани служби и програми насочени кон одговорот на проблемите со користење на дрога, овозможени преку процесот на дисеминација, согласно

акту-елните потреби, со едновременно вмрежување во еден национален систем и координација на активности-те на хоризонтално и вертикално ниво.

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е потребна постојана едукација која треба да ја водат професионалци од релевантни институции и организации во земјата во врска со фено-менот на дрога, како и јакнењето на партнерските односи меѓу јавниот и општествениот сек-тор.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основна цел на програмата е вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употребата на илегални дроги, смртноста од предозирање, честотата на инјектирање, употребата на нестерилен прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИ-В/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активности. Ефикасноста на супституционата терапија на одржување со метадон се состои и во подобрување на квалитетот на животот, здравјето, можноста за вработување, социјалното функционирање и физичкото (телесното) функционирање.

Метадонските програми за одржување се економски оправдани и докажано ефикасни за пое-динецот-пациентот и за јавното здравје. Метадонските програми ги привлекуваат пациентите и пред сè ги чуваат во контакт со службите кои даваат и други услуги, како советување, социјални услуги и др.

Овие служби се засновани на принципите на мулти-дисциплинарност, со што овој проблем се третира не само како медицински туку и како општествен и проблем на заедницата.

Во рамките на овие служби функционираат тимови кои се состојат од медицински лица и тоа еден специјалист по психијатрија, еден општ лекар и две медицински сестри, како и соци-јален работник и психолог кои обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која е не-опходна за одржување на стабилна состојба кај корисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна вклученост во третманот.

Цел на програмата е на лицата што употребуваат дроги или се зависни од нив да им се пружат помош и поддршка преку широко достапни, ефикасни, флексибилни и индивидуално при-лагодени интервенции што

ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат социјално соз-ревање и функционирање, без нивно натамошно стигматизирање и маргинализирање.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

Напредок во однос на намалување на листи на чекање преку отворање на нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што поголем број на лица за-висни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозможи:

- постигнување апстиненција
- намалување на зачестеноста и острината на рецидивите
- намалување на морбидитетот и на морталитетот предизвикани со злоупотреба на не-законската опиоид-на дрога или како последица од тоа, особено ризикот од ХИВ, хе-патитис Б и Ц и други по крвен пат преносливи болести од инјектирање со нестерилна опрема;
- подобрување на физичкото и психолошкото здравје;
- намалување на криминалното однесување за обезбедување на финансиски средства за злоупотреба на дрога;
- овозможување и поддршка за реинтеграција на работното место и во системот на образованието;
- унапредување на социјалното функционирање.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи претставува комбинација на: фармакотерапија (биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на бол-ки, за подобрување на апетитот, регулирање на расположението, сонот и др, лекови со слич-но дејство на дрогата), психотерапија која се спроведува во зависност од проценката на пот-ребите на зависникот и семејството и социотерапија која претставува учење на социјални вештини за возобновување или подобрување на социјалното функционирање.

Согласно, доктринарните ставови и медицината заснована на докази, финансиските трошоци за обезбедување на дневно-болничка и болничка здравствена заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:

	ПАКЕТИ	Цена на пакет услуги
1.	ПАКЕТ БР. 1	
	(Услуги од доктор и медицинска сестра) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмен извештај	1100,00 денари
2.	ПАКЕТ БР. 1	
	(Услуги од психијатар, доктор и медицинска сестра) - психијатриски статус - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмен извештај	1300,00 денари
3.	ПАКЕТ БР. 3	
	(Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања) - писмен извештај	1600,00 денари
4.	ПАКЕТ БР. 4	
	(Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (една) - писмен извештај	1600,00 денари
5.	ПАКЕТ БР. 5	
	(Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (две) - писмен извештај	1900,00 денари
6.	ПАКЕТ БР. 6	
	(Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра и психолог) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (три) - писмен извештај	2200,00 денари
7.	ПАКЕТ БР. 7	
	(Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра, психолог и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања) - писмен извештај	2500,00 денари

8.	ПАКЕТ БР. 8 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра, психолог и социјален работник) - вербална интервенција - земање анамнеза кај психички болен (хетероанамнеза) - опсервација (следење на пациент при одредување на терапија) - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - психотерапевтска седница (три) - примена на тестови - теренска работа од социјален работник - писмени и телефонски јавувања - писмен извештај	2800,00 денари
9.	ПАКЕТ БР. 9 - психијатриски статус - соматски преглед - спремање и издавање на супституциона терапија - супервизија при пиење на терапија - патронажна посета опд лекар - патронажна посета од медицинска сестра - писмен извештај	1200,00 денари
10.	Болничко лекување на пациенти - болнички ден за стационарни пациенти (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) - лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки - психосоцијален третман на пациентите	17.000,00 денари
11.	ПАКЕТ БР. 10 (Дневна болница за алкохолизам) (Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог и медицинска сестра) - вербална интервенција - индивидуална терапија - третман на рецидив - земање на анамнеза –хетероанамнеза - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - социјална анамнеза - социјална интервенција за остварување на правата од здравствената и социјалната заштита - психолошко тестирање - брачна терапија - писмен извештај - мотивација за лекување во советувалиците - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари	2200,00 денари
12.	ПАКЕТ БР. 11 (Дневна болница за алкохолизам) (Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог, медицинска сестра и работен терапевт) - вербална интервенција - третман на апстиненцијална криза - индивидуална терапија - земање на анамнеза –хетероанамнеза - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - психолошко тестирање - работа со семејство - писмени и телефонски јавувања - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари - патронажа - работна (окупациона) терапија - писмен извештај	2500,00 денари
13.	ПАКЕТ БР. 12 (Дневна болница за алкохолизам) (Услуги од психијатар, доктор, социјален работник, психолог, медицинска сестра и работен терапевт) - вербална интервенција - земање на анамнеза –хетероанамнеза - индивидуална работа - третман на рецидив - визита - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - спремање и издавање на терапија - едукативна група - психотерапевтска седница (три) - социјална анамнеза - социјална интервенција за остварување на правата од здравствената и социјалната заштита - брачна терапија - работа со семејство - писмен извештај - патронажа - работна (окупациона) терапија - писмени и телефонски јавувања - мотивација за вклучување во Клуб за лекување на алкохоличари	2800,00 денари

Во цената на пакетите не се влезени скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања, кои дополнително ќе се фактурираат со пакетите.

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма предвидени се средства за:

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупренорфин за 230 лица со болести на зависности

- лекување во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски случаи

1.	Метадон / buprenorfin	Количини	Потребни средства
1.	Набавка на метадон за 1200 лица со болести на зависности 10 мг/мл (пакување од 1000 мл)	38 400 000 мг.	42 000 000,00
2.	Набавка на бупренорфин за 230 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 257 300 мг. Таблети од 8 мг. – 837 700 мг.	1 095 000 мг.	
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 42 000 000,00 денари			

Пресметките за потребните количини на метадон и бупренорфин се направени врз основа на податоците за бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин во 2013 година и залихите на бупренорфин. За да се добие проектирана вредност на фискалните импликации земени се цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2013 година.

2.	Лекување во дневни болници и болничко лекување	Количини	Потребни средства
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи		
2.4.	Партиципација		
ВКУПНО СРЕДСТВА ОД ОСНОВНИОТ БУЏЕТ: 28.000.000,00 денари			
ВКУПНО СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ: 10.000.000,00 денари			
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 38.000.000,00 денари			

3.	РЕКАПИТУЛАР	Потребни средства во денари
3.1.	Набавка на метадон за 1200 лица и на бупренорфин за 210 лица со болести на зависности	42.000.000,00
3.2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и партиципација	28.000.000,00
Вкупно средства од основниот буџет		70.000.000,00
Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2013 година		10.000.000,00
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 80.000.000,00 денари		

Доколку во 2014 година се отворат нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во Република Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска супституциона терапија и со терапија со бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности за 2014 година и согласно порастот на бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија, ќе се изврши измена и дополнување на истата Програма.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Годишната програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од основниот буџет наменети за оваа Програма, во висина од 70.000.000,00 денари, од кои 42.000.000,00 денари за набавка на метадон и бупренорфин од страна на Министерството за здравство и 28.000.000,00 денари за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени установи за извршени услуги за 2014 година и 10.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности, за договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните здравствени установи за извршени услуги.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не може да се предвиди апсолутно точен број на заболениите, така да е можно пренамена на средствата од една во друга позиција и Измени и дополнувања на истата Програмата.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на Програмата во третманот со метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир Хисар и Негорци Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје и Службите за превенција и третман од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, ГОБ 8-ми Септември Скопје и КПУ Идризово – Скопје.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавената цена на скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања.

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе се дистрибуираат до овластените здравствени установи-извршители на програмата, врз основа на извештај за извршени услуги и доставени потреби од количини на неделно/месечно ниво.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 15.02.2015 и годишен извештај за реализирани активности за 2014 година до Министерство-то за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно оваа програма и контрола на динамиката на потрошувачката на супституциона терапија – метадон и бупренорфин и увид во медицинската документација.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10739/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

514.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.01.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2014 ГОДИНА

Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2014 година се однесува на:

- I. Скрининг рак на грло на матка 2012-2014 година
- II. Опурунистички скрининг на колоректален карцином во Република Македонија,
- III. Преглед на пациенти за рано откривање на карцином на простата (возрасна група 50-55 години) со фамилијарен ризик од 45-50 години
- IV. Превентивни прегледи за рана детекција на рак на простата

I. СКРИНИНГ РАК НА ГРЛО НА МАТКА 2012-2014 ГОДИНА

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

5.1 ОПШТА ЦЕЛ

Намалување на инциденца и смртност на жената од рак на грло на матка во Република Македонија

5.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Вклучување на сите матични гинеколози на ниво на цела држава во организираниот скрининг

- Подигање на свеста на жената за важноста на редовни прегледи и рано откривање на промените на грлото на матката и информирање за важноста од скрининг
- Обезбедување на поддршка на Програмата на ниво на држава
- Дефинирање на улогата на јавно здравствените установи на сите нивоа на здравствена заштита во превенција и лечење на ракот на грлото на матка
- Зајакнувањена капацитетите на здравствените установи за реализација на Програмата (обезбедување на доволен број на обучени кадри и опрема)
- Воспоставување на систем на собирање и управување со податоците од Програмата
- Воспоставување на контрола на квалитет на услуги за превенција на рак на грло на матката

2. АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Министерството за здравство формира координативно тело за превенција од рак на грло на матка. Координативното тело има за цел да изработи Предлог Акционен план за скрининг на рак на грло на матка и даде предлози и сугестии за програмата за скрининг на рак на грло на матка
- Координативното тело има стручно консултативна улога во спроведување и следење на Програмата
- Истото има за цел да направи анализа на постоечките кадровски капацитети и опременост со апаратурата корисна за здравствената заштита на жената во здравствените установи на примарно и секундарно ниво.
- Дава предлог за набавка на опрема дополнителна за доопремување на здравствените установи според приоритетите
- Претставува координатор за добра пракса за превенција од рак на грло на матка, како и прави план за имплементација на истиот
- Предлага национален програм за едукација на гинеколози за рано откривање на промените на грлото на матката (цитодијагностика),

како и програм за едукација на цитоскринери кои ќе ги читаат брисевите земени од ПАП тестот

- Дефинира почеток на скринингот, критериуми и начин на евалуација
- Предлага здравствени установи каде ќе се одвива едукацијата, вклучувајќи ги и лицата обучувачи
- Предлага начин на евидентирање, обработка и интерпретација, како и користење на податоците добиени од спроведениот скрининг
- Предлага критериуми и начин на проценка на квалитетот на дадената услуга
- Предлага промотивни активности и начин на мотивирање на жената за редовно користење на мерките за заштита во здравствените установи на примарно ниво
- Оценува исполнување на оптимални услови за формирање на цитолошки лаборатории и одредување на супервизори
- Министерството за здравство во секторот за превентивна здравствена заштита именува лице одговорно за имплементација на Програмата
- Вклучување на матичните гинеколози на ниво на цела држава во Програмата (оние кои имаат склучено договор со ФЗОМ)
- Центрите за јавно здравје треба да остварат соработка со Цитолошките лаборатории во јавно здравствениот сектор како и лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ за здравствена услуга читање на ПАП тест.
- Центрите за јавно здравје имаат задача да ги собираат резултатите од цитолошките лаборатории и истите да ги достават до Институт за јавно здравје на Република Македонија
- ИЈЗ треба да биде во постојана координација со 10-те Центри за јавно здравје
- ИЈЗ во соработка со Клиника за гинекологија и акушерство има задача да ги обработува податоците и дава квартални извештаи за реализираните активности.

3. МЕТОДОЛОГИЈА НА СКРИНИНГОТ

На ниво на целата држава, за жените кои имаат избрано матичен гинеколог скринингот го вршат гинеколозите од ПЗУ согласно превентивните цели пропишани од ФЗОМ: гинеколошки преглед, земање на брис, припрема и доставување на материјалот за цитолошка анализа.

Земениот материјал за цитолошка анализа се испитува во цитолошката лабораторија во болниците низ цела држава, цитолошки лаборатории кои имаат склучено договор со ФЗОМ за здравствена услуга читање на ПАП тест како и Клиниката за гинекологија и акушерство. Фактури и извештаи за извршените активности се доставуваат до Министерството за здравство квартално.

Согласно доктринарните ставови целна група за скрининг се жени на возраст од 24-60. Препорачан временски интервал за изведување на скринингот е 3 години.

Оваа година со скринингот се предвидени жените на возраст од 49-60 години. Со скринингот, исто така ќе се опфатат и жените на возраст од 36-48 кои во текот на 2013 година не направила ПАП тест.

Како извршители на Програмата се околу 140 матичните гинеколози на ниво на цела држава, односно апроксимативно се прикрупени 500 000 пациентки

4. ИНДИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

А. ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ

- Број и процент на жени кои се јавиле на повикот после првиот или наредниот повик кај матичниот гинеколог
- Број на жени кај кои е направен ПАП тест
- Број на неадекватни тестови
- Број на вратени писма
- Број и процент на жени кои не се јавиле на повикувачките писма
- Број и процент на позитивни тестови
- Број на пронајдени ASC-US
- Број на пронајдени ASC-H
- Број на пронајдени endo CIN1
- Број на пронајдени HPV
- Број на пронајдени CIN 1
- Број на пронајдени endo CIN2
- Број на пронајдени CIN 2
- Број на пронајдени CIN 3

- Број на пронајдени AGC
- Број на пронајдени CIS
- Број и процент на негативни тестови

Наведените процесни и индикатори на успешност се елементи за пишување на периодични извештаи за спроведените активности на сите нивоа на здравствена заштита.

Показателите на успешност на спроведување на скринингот се елементи со кои се планираат понатамошни активности на здравствениот систем со цел намалување на инциденца и смртност од рак на грло на матка.

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ТАБЕЛА 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ
НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА НА НИВО НА ЦЕЛА ДРЖАВА

Р.бр.	Вид на мерки	Извршители	Обем на активност	Цена по услуга	Вкупно
1	Координирање на активностите, со останатите извршители, промоција на скринингот, повикување на жените на возраст од 36-50 години Активност на матични гинеколози (оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ)	Матични гинеколози	Поканување на околу 35.000 жени Дополнителни трошоци за преглед и доставување на материјал на 30.000 жени	30,00 покана 200,00	1.050.000,00 6.000.000,00
2	Партиципација за цитолошка анализа (активност за Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ за здравствената услуга читање на ПАП тест	Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ	30.000 жени	60,00	1.800.000,00
3	Координација на скринингот од страна на 10-те центри за јавно здравје	10-те ЦЈЗ (10х 30.000,00)	10	30.000,00	300.000,00
	Активности со мобилна гинеколошка ординација во соработка со НВО од областа	Цитолошките лаборатории во јавно здравствените установи и оние кои имаат потпишано договор со ФЗОМ како и матични гинеколози кои ќе даваат услуги	Жени од рурална средина		850.000,00
	Вкупно				10.000.000,00

Активности со мобилна гинеколошка ординација во соработка со НВО од областа на здравството

- совети за превенција од сексуално преносливи инфекции
- дијагностицирање на сексуално преносливи инфекции
- лекување на сексуално преносливи инфекции
- ПАП тест
- гинеколошки ехо – преглед

6. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Институт за јавно здравје на РМ
- Општи болници на ниво на цела држава
- Цитолошки лаборатории со потпишан договор со ФЗО за здравствена услуга читање на ПАП тест.
- Матични гинеколози на ниво на цела држава
- Клиника за гинекологија и акушерство
- Мобилна гинеколошка ординација во координација со НВО од областа на здравството

7. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација се планира да спроведува Институтот за јавно здравје на Република Македонија врз основа на базата на податоци која ја поседува за организиран скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Цитолошките лаборатории.

Основна обврска на овластените извршители на Програмата се континуирано внесување, праќање и ажурирање на податоците во електронската База на податоци за организиран скрининг

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз основа на показателите за успешност кои се јасно определени.

Сите случаи на рак на грло на матка кои ќе бидат откриени во текот на спроведување на скринингот, потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, како би се создале услови за проценка на стапката на инциденца на рак со и без скрининг.

II ОПУРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е намалување на морбилитетот и моратлитетот на населението во Република Македонија од рак на дебело црево. Стратегијата за подобрување на раното откривање на ракот на дебло црево подразбира и подобра информираност на населението за значењето на раното откривање на ракот на дебелото црево и едукација на здравствениот кадар за самата програма.

АКТИВНОСТИ:

8. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ

- ❖ Скринирањето ќе се изведува со тестот за детекција на окултно крварење-ФОВТ (Fecal Occult Blood Test – FOBT). Министерството за здравство ги набавуваат ФОВ тестовите ги распоредува по Центрите за јавно здравје според бројот на жители на подрачјето кое го покриваат. Центрите за јавно здравје пак ги делат по матичните лекари. на своето подрачје.
- ❖ Матичните лекари во примарната здравствена заштита, согласно превентивните цели кои треба да ги остварат во рамките на договорот со ФЗОМ ќе ги информираат своите пациенти за можноста за скрининг и ќе ги советуваат да направат 3 последователни ФОВ тестови. На пациентите тестовите им ги дава матичниот лекар, а по земениот примерок за анализа, пациентот ги носи во Центарот за јавно здравје. Матичните лекари потребно е да пополнат и соодветен прашалник за пациентот на кој му е дадена можност да изврши тестирање со ФОВ тест.
- ❖ Центарот за јавно здравје ќе врши анализа на доставениот материјал со примена на ФОВ- тестот - за резултатот го известува пациентот и го упатува на консултација кај матичниот лекар.
- ❖ На пациентите/семејствата со покачен ризик за заболување ќе бидат советувани и упатувани на колоноскопија и/или генетско тестирање од страна на матичните лекари.
- ❖ Координатор на скринингот ќе биде Институтот за Јавно здравје на Република Македонија, кој ќе биде задолжен за координација на сите

активности во државата, стручно методолошка помош на Центрите за јавно здравје, изготвување и водење на Регистер за КРК. Институтот за Јавно здравје ќе доставува до Министерството за здравство тромесечни извештаи и фактури за извршениот скрининг во Република Македонија. Министерството за здравство ќе доставува финансиски средства и до извршителите-Центрите за јавно здравје.

- ❖ Центрите за Јавно здравје ќе бидат задолжени за координација на активностите на своето подрачје
- ❖ Очекуваниот одзив на поканите за скрининг од вкупниот број на испитаници на возраст од 50-70 години е околу 36.000 испитаници, за кои ќе бидат потребни 110.000 ФОБТ (по 3 теста за испитаник).

9. Едукација на матичните лекари од ПЗЗ за советување на пациентите за употреба на китовите за ФОБТ, идентификација на пациентите со висок ризик како и за упатување до Центрите за јавно здравје. Оваа активност ја изведуваат Центар за семејна медицина Медицински факултет.

10. Изготвување на информативно-едукативни материјали и медиумска кампања за скрининг на ракот на дебелото црево, ја реализира Институтот за јавно здравје.

11. ИНДИКАТОРИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

11.1 ИНДИКАТОРИ НА ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ

- Број и процент на луѓе кај кои е направен ФОБТ тест
- Број и процент на луѓе кои го земале резултатот
- Број и процент на неадекватни тестови

11.2 ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СКРИНИНГОТ СЕ:

- Број и процент на опфаени лица со Програмата
- Број и процент на позитивни тестови

12. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ТАБЕЛА 1. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛНИОТ КАРЦИНОМ (КРК)

Р.бр.	мерки	извршители	Потребни финансиски средства
1	Набавка на ФОБ тестови за 2014 година	МЗ	6.760.000,00
2	Анализа на ФОБ тест, известување, водење евиденција (реагенси)	10 ЦЈЗ	13.600 x 50,00 = 680.000,00
3	Координација на скринингот од страна на 10-те центри за јавно здравје	10-те ЦЈЗ (10x 20.000,00)	200.000,00
4	Едукација на матични доктори	Центар за семејна медицина Медицински факултет	100.000,00
	Вкупно		7.740.000,00

13. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Институт за јавно здравја на Република Македонија
- 10-те Центри за јавно здравје
- Матични лекари на ниво на цела држава
- Центар за семејна медицина – Медицински факултет

14. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација се планира да спроведува Институтот за јавно здравје на Република Македонија врз основа на базата на податоци која ја поседува за организиран скрининг и изготвување на периодични извештаи како сублимат од извештаите од Центрите за јавно здравје.

Основна обврска на овластените извршители на Програмата е континуирано внесување, праќање и ажурирање на податоците во електронската База на податоци за организиран скрининг.

Краткорочната проценка на успешноста на спроведување на Програмата се вреднува со одзивот на населението, брзината на известување за позитивен наод и упатување на колоноскопија, каков е односот према понатамошните испитувања на лицата кај кој е најден позитивен тест, степенот на искористеност на ангажираните ресурси (колоноскопија, аналгоседација, ендоскопски интервенции - успешно изведен преглед, следење на патолошкиот наод и лечење)

Долгорочна проценка на спроведување на Програмата се однесува на намалување на стапката на морталитет, морбилитет и инциденца.

Индикатори на следење на Програмата се: ниска стапка на популација заболена од рак на дебело црево, број на извештаи за направени превентивни прегледи предвидени со Програмата, број на едуцирани здравствени работници, број на здравствени установи кои се опремени за спроведување на систематски прегледи, печатен промотивен материјал.

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе врши евалуација на сите активности на скринингот и доставување на извештаи, врз основа на показателите за успешност кои се јасно определени.

Сите случаи на рак на дебело црево кои ќе бидат откриени во текот на спроведување на скринингот, потребно е да се евидентираат во Регистарот за рак, како би се создале услови за проценка на стапката на инциденца на рак со и без скрининг.

III. ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-50 години

Дојка – Организација на мамографски скрининг за карцином на дојка

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

1.	Почетна инвестиција за компјутерски софтвер и хардвер и формирање на е-регистер за карцином на дојка	2.000.000,00
2.	Обезбедување на флаери	200.000,00
3.	Обезбедување на потрошен патеријал	300.000,00
4.	Обезбедување на средства за промотивни активности	500.000,00
5.	Обезбедување средства за организација и повикување на жените	1.000.000,00
6.	Обезбедување средства за читање на мамографските слики	2.000.000,00
7.	Обезбедување средства за РТГ технолози	1.000.000,00
8.	Обезбедување на два монитори со висока резолуција во ЈЗУ ЗС “Железара”	600.000,00
9.	Обука на патолози за цитолошка и хистопатолошка дијагностика во и надвор од републиката	1.000.000,00
10.	Покривање на трошоците за партиципација за хируршка интервенција за жените кај кои ќе биде дијагностициран карцином во рамки на програмата	1.000.000,00
11.	Обука на лекари специјалисти патофизиолози за нови техники во лоцирање на мали тумори и жлезда стражар.	400.000,00

V. ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ
НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ)
со фамилијарен ризик од 45-50 години

Министерството за здравство од оваа програма ќе ја плаќа партиципацијата за ПСА тестот и за дигитален ректален преглед за возрасна група 50-55 години и оние со фамилијарен ризик од 45-50 години.

Матичните доктори ќе препорачуваат на сите мажи на возраст од 50-55 години и оние со фамилијарен ризик од 45-50 години да направат превентивен преглед на секундарно ниво и за истото ќе им издадат упат.

Р.бр.	мерки	извршители	Услуга	Потребни финансиски средства
1	ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-50 години	Универзитетски клиници, Општи болници Клинички болници	Партиципација за ПСА тест и ректално туше 50,00 x 20.000 мажи	1.000.000,00

V. УЛОГА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе биде одговорен за организација, координација, мониторинг и евалуација, како и изготвување на публикација за состојбата и постигнатите резултати на програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2014 година за делот скрининг на рак на грло на матка, опурунистички скрининг на дебело црево како и за превентивните прегледи за рана детекција на рак на простата.

Институтот за јавно здравје извештаите ќе треба да ги доставува на квартално ниво заедно со фактура, а публикацијата да ја изготви на крајот на 2014 година сублимирана со резултатите од 2012, 2013 и 2014 година.

ТАБЕЛА БРОЈ 1 Потребни финансиски средства за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за координаторот Институт за јавно здравје на Република Македонија

Вид на активност	Извршители	Вкупно
СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА организација, координација, мониторинг и евалуација. Известување до Министерство за здравство месечно за текот на активностите	ИЈЗ 12 месеци x 5.000,00	60.000,00
Печатење на флаер за промоција на скринингот на рак на грло на матка	ИЈЗ	100.000,00
Квартални извештаи за скрининг на рак на грло на матка за состојбата и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2014 година	ИЈЗ 30.000,00 x 4	120.000,00
Акционен план за реализација на потребата секоја жена во Република Македонија да има матичен гинеколог		700.000,00
Изведување на медиумска кампања за промоција на скринингот на ракот на грлото на матката		1.000.000,00
СКРИНИНГ НА РАК НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО организација, координација, мониторинг и евалуација. Известување до Министерство за здравство месечно за текот на активностите	ИЈЗ 12 месеци x 5.000,00	60.000,00
Печатење на флаер за промоција на скринингот на рак на дебело црево Вкупно 5.000 примероци	ИЈЗ Примерок 20,00	100.000,00

Квартални извештаи за скрининг' на рак на грло на матка за состојбата и постигнатите резултати, евалуација и мониторинг за 2014 година	ИЈЗ 30.000,00 x 4	120.000,00
ВКУПНО:		2.260.000,00

VI. Формирање на тимови за конзилиарно мислење (тумор борд) за секој заболан од малигно заболување. Тимовите ќе бидат формирани од страна на Универзитетски клиники, Клинички болници и општи болници во Република Македонија.

Тумор борд е тело составено од доктори од повеќе специјалности кое ќе ги разгледува сите случаи на карцином од соодветната специјалност и преку мултидисциплинарен пристап ќе го одредува текот на лекувањето, терапијата итн.

ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни финансиски ресурси за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија

ПРОГРАМА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	Временска рамка		Потребни ресурси
	Почеток	Крај	Финансиски ресурси
СКРИНИНГ НА РАКНА ГРЛО НА МАТКА	2014	2014	10.000.000,00
ОПОРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	2014	2014	7.740.000,00
ПИЛОТ СКРИНИНГ НА РАК НА ДОЈКА	2014	2014	10.000.000,00
ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА (ВОЗРАСНА ГРУПА 50-55 ГОДИНИ) со фамилијарен ризик од 45-50 години	2014	2014	1.000.000,00
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РМ	2014	2014	2.260.000,00
ТИМОВИ ЗА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ ЗА СЕКОЈ ЗАБОЛЕН ОД МАЛИГНО ЗАБОЛУВАЊЕ	2014	2014	2.000.000,00
ВКУПНО 1+2+3+4+5+6 ЗА ЦЕЛАТА ПРОГРАМА	2014	2014	33.000.000,00

Финансирање на програмата:

Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат во обем на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија наменети за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија во висина од 33.000.000,00 денари.

Распределбата на средствата по оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство на јавните здравствените установи извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Неизмирени обврски по Програмата за 2013 се 5.711.200,00.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10740/1-13
8 јануари 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

515.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ**

1. Во Решението за именување на претседател и членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување бр.41-3407/2 од 21 мај 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/12), во став 2 во алинејата 1 зборовите „Спиро Ристовски“ се заменуваат со зборовите „Диме Спасов“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10480/1-13
22 јануари 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**516.**

Врз основа на член 50 точки 1) и 4) од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11 и 135/11), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ И ЗА ЛИСТАТА НА НОСИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ****Член 1**

Во Правилникот за постапката за издавање на дипломатски и службени пасоши и визи и за листата на носители на дипломатски и службени пасоши („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07 и 82/12), во член 7 ставови 2 и 3 алинеите 4 се бришат.

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:

"Именуваните дипломатски или конзуларни претставници, дипломатите и административно-техничките работници во Министерството за надворешни работи упатени на работа во дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, членовите на нивните потесни семејства или на вонбрачната заедница, лицата на кои им престанала функцијата министер за надворешни работи, лицата поранешни амбасадори и генерални конзули, како и поранешни вработени во Министерството за надворешни работи со најмалку 20 години дипломатско искуство, барањето за издавање на дипломатски и службен пасош односно за издавање на дипломатската или

службената виза го доставуваат до надлежната организациона единица на Министерството за надворешни работи за организациони работи."

Член 3

Во член 16 во ставот 3 зборовите "државните службеници" се заменуваат со зборовите "дипломатите и административно-техничките работници".

Ставот 5 се менува и гласи:

"Службените визи за носителите на службени пасоши во случај на службено патување во странство се издаваат за период од 30 дена до една година."

Член 4

Во член 17 во ставот 5 зборовите "државни службеници" се заменуваат со зборот "дипломати", а по зборовите "Министерството за надворешни работи" се додаваат зборовите "и лица упатени на работа во дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство врз основа на писмена спогодба".

Точката а) се менува и гласи:

"а) Во Министерството за надворешни работи - дипломати со дипломатски звања:

- Амбасадор;
- Ополномоштен министер;
- Министер советник;
- Советник;
- Прв секретар;
- Втор секретар;
- Трет секретар;
- Аташе.

Во точката б) се додава нова алинеја 12, која гласи: „-Конзуларен агент."

Член 5

Во член 18 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:

"- Административно-технички работници во Министерството за надворешни работи "

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 90-114/1
14 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

Бр. 12.1-4850/1
21 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

517.**ОБЈАВА**

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал, склучен во Скопје, на 12 јули 2000 година и ратификуван со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2002), влезе во сила на 17 јануари 2014 година.

17 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Никола Поповски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

518.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13 и 187/13), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, број 03-5369/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 23.12.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-11330/2
15 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

519.

Врз основа на член 211, став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 31.12.2013 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

I

Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар на недвижности има за цел во општините Берово, Велес, Гостивар и Куманово да врши ажурирање на податоците во катастарот на недвижности по службена должност, преку вршење дополнителен премер и зголемување на процентот на запишани права во катастарот на недвижности, за катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле со катастар на земјиште востановен врз основа на пописен катастар и за кои процентот на незапишани права при востановувањето на катастарот на недвижности е поголем од 20%.

II

Активностите сврзани со ажурирањето на податоците ќе се одвиваат согласно следната табела:

Р.Б.	Подрачно одделение	Катастарска општина	Активност	Временска рамка	
				Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)
1	Берово	Ратев, Русиново и Двориште	Вршење увид и премер на самото место	јануари 2014	декември 2014
2	Берово	Владимирово, Ратев, Русиново и Двориште	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	јануари 2014	декември 2014
3	Велес	Ново Село, Плевене, Капиново и Дреново	Информирање на месното население преку локални медиуми	Фебруари 2014	Март 2014
4	Велес	Ново Село, Плевене, Капиново и Дреново	Вршење увид и премер на самото место	Април 2014	Октомври 2014
5	Велес	Ново Село, Плевене, Капиново и Дреново	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јуни 2014	Декември 2014
6	Гостивар	Болетин, Видуше, Жировница и Требиште	Информирање на месното население преку локални медиуми	Мај 2014	Јуни 2014
7	Гостивар	Болетин, Видуше, Жировница и Требиште	Вршење увид и премер на самото место	Јуни 2014	Октомври 2014
8	Гостивар	Болетин, Видуше, Жировница и Требиште	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јули 2014	Декември 2014
9	Куманово	Малотино, Кокино, Брешко и Дејловце	Информирање на месното население преку локални медиуми	Март 2014	Април 2014
10	Куманово	Малотино, Кокино, Брешко и Дејловце	Вршење увид и премер на самото место	Април 2014	Октомври 2014
11	Куманово	Малотино, Кокино, Брешко и Дејловце	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Мај 2014	Декември 2014

Финансиските средства за реализација на активностите поврзани со ажурирањето на податоците во катастарот на недвижности по службена должност во 2014 година се обезбедени од самофинансирачките средства на Агенцијата, Програма 10 и 20.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-23560/1
31 декември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

520.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец јануари 2014 година, на седницата одржана на 27 јануари 2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА
МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец јануари 2014 година, се утврдува да изнесува 27,1910 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец јануари 2014 година, во износ од 22,5451 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец јануари 2014 година (“Службен весник” бр. 11/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец јануари 2014 година (“Службен весник” бр. 11/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 Бр. 08-08/14
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014017